

Службен весник

на Република Македонија

Број 29

5 февруари 2019, вторник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
387. Уредба за мерките за поддршка на производството на електрична енергија од обновливи извори на енергија.....	3	391. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	35
388. Уредба за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година.....	14	392. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	35
389. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија, Скопје....	34	393. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	36
390. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	34	394. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	37
		395. Одлука за изменување на Одлуката за распределба на средства согласно со Договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“.....	38

Стр.	Стр.
396. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на средствата за ангажирање на консултант согласно со Финансискиот договор по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“.....	41
397. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – минерална вода на локалитетот „Прашник“ Општина Кавадарци.....	41
398. Одлука за зголемување на основната главнина на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, со влогови преку издавање на нови акции од седма емисија по пат на приватна понуда.....	42
399. Одлука за продажба на движни ствари.....	46
400. Одлука за дополнување на Одлуката за отстапување на користење на движни ствари на Дирекција за заштита и спасување.....	47
401. Одлука за дополнување на Одлуката за отстапување на користење на движни ствари на Дирекција за заштита и спасување.....	47
402. Одлука за националните задолжителни цели за учеството на енергија произведена од обновливи извори во бруто-финалната потрошувачка на енергија и за учеството на енергија произведена од обновливи извори во финалната потрошувачка на енергија во транспортот (*) ¹	48
403. Одлука за вкупната инсталирана моќност на повластените производители на електрична енергија.....	48
404. Одлука за признавање на претседателот на Националното собрание на Боливарската Република Венецуела, Хуан Гуаидо за преоден претседател на државата до спроведувањето на нови претседателски избори.....	49
405. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт Тетово.....	50
406. Одлука за отворање Генерален конзулат на Република Северна Македонија во Република Грција, со седиште во Солун.....	50
407. Одлука за отворање амбасада на Република Северна Македонија во Република Грција, со седиште во Атина.....	51
408. Програма за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година....	52
409. Програма за дополнување на Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2019 година.....	58
410. Програма за финансиска поддршка за производство на електрична енергија од повластени производители кои користат премија за 2019 година.....	58
411. Исправка на Програмата за заштита на потрошувачите за периодот 2019-2020 година.....	60
412. Исправка на Годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2019 година.....	60
413. Програма за обесштетување на дете кое е жртва или е оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како кривично дело на насилство и на други акти на индивидуално или групно насилство, за 2019 година....	62
414. Правилник за дополнување на Правилникот за лиценца за вршење на геодетски работи.....	62
415. Известување од Комора на извршители на Република Македонија.....	63
416. Известување од Комора на извршители на Република Македонија.....	63

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
387.

Врз основа на член 187 став (3) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.2.2019 година, донесе

УРЕДБА
ЗА МЕРКИТЕ ЗА ПОДДРШКА НА ПРОИЗВОДСТВО-
ТО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ
ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**I. Општи одредби****Предмет на уредување****Член 1**

Со оваа уредба поблиску се уредуваат:

- 1) видовите технологии за кои се доделува премија, односно повластена тарифа, како мерки за поддршка,
- 2) посебните услови што треба да ги исполни електроцентрала за производителот да се стекне со статус на повластен производител за таа електроцентрала,
- 3) горната граница на инсталираната моќност на електроцентрала за која производителот може да стекне статус на повластен производител за таа електроцентрала,
- 4) износот и периодот на користење на повластените тарифи,
- 5) начинот на определување на износот на премии, начинот на исплата, како и периодот на нивно користење,
- 6) содржината на одлуката и јавниот оглас за спроведување на тендерска постапка за доделување на премии,
- 7) начинот на спроведување на тендерската постапка и аукција за доделување на премии,
- 8) задолжителните елементи на договорот за право за користење на премија и договорот за користење на премија,
- 9) документите кои се доставуваат во постапката за склучување на договорот за право на користење на премија и за склучување на договорот за користење на премија помеѓу Министерството за економија (во понатамошниот текст: Министерство) и повластениот производител кој користи премија,
- 10) содржината, формата и начинот на водење на евиденција на повластени производители кои користат премија,
- 11) обврската на трговецот, односно снабдувачот за купување на електрична енергија произведена од повластени производители коишто користат премија, и
- 12) доставувањето на податоци од повластени производители.

Цели на мерките за поддршка**Член 2**

Мерките за поддршка на производството на електрична енергија од обновливи извори на енергија имаат за цел да обезбедат:

1) поттикнување на инвестиции за оптимално искористување на расположивиот потенцијал на обновливите извори на енергија во Република Македонија и постигнување на националните задолжителни цели за учество на обновливите извори на енергија во вкупната потрошувачка, во согласност со Одлуката за националните задолжителни цели за учеството на енергија произведена од обновливи извори во бруто финалната потрошувачка на енергија и за учеството на енергија произведена од обновливи извори во финалната потрошувачка на енергија во транспортот,

2) услови за одржливо работење на повластените производители преку обезбедување на просечни годишни приходи неопходни за надоместување на инвестиционите и оперативните трошоци на електроцентрала и обезбедување на соодветен принос на капиталот, и

3) услови за заштита на животната средина и ублажување на климатските промени.

Дефиниции**Член 3**

(1) Изразите употребени во оваа уредба го имаат значењето утврдено во Законот за енергетика.

(2) Во оваа уредба се користат и изрази, кои во смисла на оваа уредба го имаат следното значење:

1) „**биомаса**“ е биоразградувачкиот дел на продукти, отпад и остатоци од земјоделски (растителни и животински) супстанции, шумски и други индустрии како што се рибарство и аквакултура, како и биоразградувачкиот дел на индустриските и комуналните отпади,

2) „**биогаз**“ е гасовито гориво добиено од биомаса,

3) „**електроцентрала**“ е постројка за производство на електрична енергија од обновливи извори, која е составена од една или повеќе генераторски единици (електрични генератори или фотонапонски панели), со одветни објекти, внатрешни сопствени мерни уреди и опрема за управување и е приклучена на електропреносниот или електродистрибутивниот систем,

4) „**електрична енергија произведена од обновливи извори**“ е електрична енергија произведена во електроцентрали што користат исклучиво обновливи извори на енергија и делот од електричната енергија произведена во комбинирани постројки за производство на електрична и топлинска енергија добиен од обновливи извори, не вклучувајќи ја електричната енергија произведена од водата во пумпно-акумулациони постројки, која претходно била вратена во акумулацијата со пумпање,

5) „**инсталирана моќност на електроцентрала**“ е збир на номиналните активни моќности на сите генераторски единици (електрични генератори или фотонапонски панели) инсталирани во електроцентрала, и

6) „**фосилни горива**“ се јаглен, нафтени деривати и природен гас.

II. ВИД НА ТЕХНОЛОГИЈА НА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА И УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА ЗА КОЈА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ МОЖЕ ДА СТЕКНЕ СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

Вид на технологија на електроцентрала за производство на електрична енергија од обновливи извори за кои се доделуваат мерки за поддршка

Член 4

(1) Повластена тарифа се доделува на повластен производител за произведена електрична енергија од следните видови на технологии на електроцентрали:

- 1) хидро електроцентрала,
- 2) ветерна електроцентрала,
- 3) термоелектроцентрала на биомаса (термоелектроцентрала која како погонско гориво користи биомаса), и
- 4) термоелектроцентрала на биогаз (термоелектроцентрала која како погонско гориво користи биогаз).

(2) Премија се доделува на повластен производител за произведена електрична енергија од следните видови на технологии на електроцентрали:

- 1) ветерна електроцентрала, и
- 2) фотонапонска електроцентрала,

Услови кои треба да ги исполнува електроцентрала за која производителот може да стекне статус на повластен производител кој користи повластена тарифа

Член 5

(1) Производителот може да се стекне со статус на повластен производител кој користи повластена тарифа, ако електроцентрала од Член 4 став (1) на оваа уредба ги исполнува следните услови:

- 1) инсталираната моќност не смее да биде поголема од:
- 10 MW за хидроелектроцентрала,
 - 50 MW за ветерна електроцентрала,
 - 1 MW за термоелектроцентрала на биомаса,
 - 1 MW за термоелектроцентрала на биогаз,
- 2) планираната моќност на електроцентрала и вкупната инсталирана и планирана моќност на електроцентралите од иста технологија што до денот на поднесување на барањето за стекнување на привремен статус на повластен производител се запишани во регистарот на повластени производители кои користат повластена тарифа, кој го води Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија (во натамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), не ја надминува вкупната инсталирана моќност на пов-

ластени производители за таа технологија, утврдена во одлуката на Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: Влада) согласно член 187 став (4) од Законот за енергетика, и

3) опремата и објектите за производство на електрична енергија и поврзување со електропреносниот или електродистрибутивниот систем претставуваат техничко-технолошка функционална целина и електроцентрала има приклучок на соодветниот систем со независно мерно место, што е исклучиво наменето за електроцентрала.

(2) Покрај условите од ставот (1) на овој член, производителот стекнува привремен статус на повластен производител кој користи повластена тарифа доколку исполнува и еден од следниве услови:

1) има добиено овластување за изградба на електроцентрала донесен во согласност со Законот за енергетика, или

2) има добиено одобрение за градење за електроцентрала, во случај кога за изградбата на објектот не е потребно овластување за изградба, или

3) има склучено договор за концесија, односно договор за воспоставување на јавно приватно партнерство, согласно Закон за концесии и јавно приватно партнерство.

(3) Јавно претпријатие основано од Владата или од единица на локалната самоуправа може да се стекне со статус на повластен производител кој користи повластена тарифа ако управува и користи хидроелектроцентрала која ги исполнува условите од став (1) на овој член и е пуштена во употреба пред влегување во сила на оваа уредба.

Услови кои треба да ги исполнува електроцентрала за која производителот може да стекне статус на повластен производител кој користи премија

Член 6

(1) Производителот може да се стекне со статус на повластен производител кој користи премија, ако електроцентрала од Член 4 став (2) на оваа уредба ги исполнува следните услови:

1) инсталираната моќност не смее да биде поголема од:

- 50 MW за ветерна електроцентрала, и
- 30 MW за фотонапонска електроцентрала.

2) опремата и објектите за производство на електрична енергија и поврзување со електропреносниот или електродистрибутивниот систем претставуваат техничко-технолошка функционална целина и електроцентрала има приклучок на соодветниот систем со независно мерно место, што е исклучиво наменето за електроцентрала, и

3) не е изградена врз постоечка градба, освен врз подземна линиска инфраструктура, како што се дефинирани во Законот за градење.

(2) Покрај условите од ставот (1) на овој член, за повластениот производител да користи премија треба да биде избран на тендерска постапка со аукција за доделување на право за користење на премии.

Дополнителни услови за електроцентралата

Член 7

(1) Ако во една електроцентрала се предвидува производство на електрична енергија од различни видови на обновливи извори:

1) опремата и објектите за производство на електрична енергија од секој одделен вид на обновлив извор на енергија се третираат како одделни повластени производители,

2) одделните генераторски единици во електроцентралата можат да имаат заеднички приклучок кон соодветниот систем, но повластениот производител е должен да обезбеди посебни мерни места за електричната енергија што се испорачува во електропреносниот или електродистрибутивниот систем.

(2) Ако во рамките на електроцентралата за која производителот се стекнал со статус на повластен производител постојат и други генераторски единици за производство на електрична енергија, произведената електрична енергија од дополнителните генераторски единици може да се користи за сопствена потрошувачка, но не смее да се испорачува во електроенергетскиот систем.

(3) Повластен производител кој користи повластена тарифа за производство на електрична енергија од термоелектроцентрала на биогаз може да инсталира дополнителна генераторска единица за производство на електрична енергија од истиот обновлив извор за кој е доделена повластената тарифа, која може да ја користи само во случај кога основната генераторска единица не е во функција, при што вкупната количина на произведена електрична енергија од основната и помошната генераторски единици во текот на календарската година може да биде најмногу за 10% поголема од производството што соодветствува на 8.760 работни часови во годината за 1 MW инсталирана моќност на основната генераторска единица.

III. ПОВЛАСТЕНИ ТАРИФИ

Период на користење на повластени тарифи

Член 8

Од денот на влегување во сила на одлуката за користење на повластена тарифа, издадена од Регулаторната комисија за енергетика, повластениот производител има право да користи повластената тарифа за електрична енергија произведена од:

- 1) хидроелектроцентрали во период од 20 години,
- 2) хидроелектроцентрали од Член 5 став (3) на оваа уредба во период од десет години,
- 3) ветерни електроцентрали во период од 20 години,
- 4) термоелектроцентрала на биомаса во период од 15 години, и
- 5) термоелектроцентрала на биогаз во период од 15 години.

Износ на повластена тарифа за произведена и испорачана електрична енергија

Член 9

(1) Повластените тарифи се изразуваат во евроценти за киловатчас (во натамошниот текст: €/kWh) електрична енергија произведена и испорачана во електроенергетскиот систем и во нив не е вклучен данокот на додадена вредност.

(2) Износот на повластена тарифа за електричната енергија произведена и испорачана од хидроелектроцентралите во текот на еден календарски месец, се пресметува како збир на износите пресметани како производ на количините на електрична енергија и пропишаната тарифа за секој блок поодделно, користејќи го пристапот на опаѓачка блок тарифа, според следната табела:

Блок	Месечна количина на испорачана електрична енергија (kWh)	Повластена тарифа по блокови (€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

$$\begin{aligned}
 N &= IEE \times 12 && \text{за } IEE \leq 85.000 \\
 N &= 85.000 \times 12 + (IEE - 85.000) \times 8 && \text{за } 85.000 < IEE \leq 170.000 \\
 N &= 85.000 \times 12 + (170.000 - 85.000) \times 8 + (IEE - 170.000) \times 6 && \text{за } 170.000 < IEE \leq 350.000 \\
 N &= 85.000 \times 12 + (170.000 - 85.000) \times 8 + (350.000 - 170.000) \times 6 + (IEE - 350.000) \times 5 && \text{за } 350.000 < IEE \leq 700.000 \\
 N &= 85.000 \times 12 + (170.000 - 85.000) \times 8 + (350.000 - 170.000) \times 6 + (700.000 - 350.000) \times 5 + (IEE - 700.000) \times 4,5 && \text{за } IEE > 700.000
 \end{aligned}$$

каде што:

- N е износот на повластена тарифа за електричната енергија произведена и испорачана од хидроелектроцентралите,

- IEE е количина на испорачана електрична енергија.

(3) Износот на повластената тарифа за електричната енергија произведена и испорачана во електроенергетскиот систем се пресметува како производ од количините на произведена и испорачана електрична енергија и повластената тарифа која изнесува за:

- 1) термоелектроцентрали на биомаса, 15 €/kWh,
- 2) термоелектроцентрали на биогаз, 18 €/kWh,
- 3) ветерни електроцентрали, 8,9 €/kWh.

(4) Повластен производител кој користи повластена тарифа за производство на електрична енергија од термоелектроцентрала на биомаса или биогаз може да користи и фосилни горива во процесот на производство на електрична енергија, при што највисокиот дозволен процент на учеството на фосилните горива во вкупната енергетска вредност на употребените горива во текот на една календарска година не смее да биде поголем од:

- 1) 30% за термоелектроцентрали на биомаса,
- 2) 20% за термоелектроцентрали на биогаз.

(5) Ако во термоелектроцентрала на биомаса се користат фосилните горива повластена тарифа се намалува и се пресметува според следната формула:

$$\begin{aligned}
 ПТ &= ПТ_0 \times \left(1 - \frac{p}{100\%}\right) && \text{за } 1\% \leq p \leq 15\% \\
 ПТ &= ПТ_0 \times \left(0.85 - \left(\frac{p}{100\%} - 0.15\right) \times 2\right) && \text{за } 16\% \leq p \leq 30\%
 \end{aligned}$$

каде што:

– ПТ е намалена повластена тарифа,
– ПТ₀ е тарифата утврдена во став (3) точка (1) на овој член,

– p е означен процентот на учество на фосилните горива.

(6) Ако во термоелектроцентрала на биогаз се користат фосилни горива, повластена тарифа се намалува, и се пресметува според следната формула:

$$\begin{aligned}
 ПТ &= ПТ_0 \times \left(1 - \frac{p}{100\%}\right) && \text{за } 1\% \leq p \leq 10\% \\
 ПТ &= ПТ_0 \times \left(0.9 - \left(\frac{p}{100\%} - 0.1\right) \times 2\right) && \text{за } 11\% \leq p \leq 20\%
 \end{aligned}$$

каде што:

– ПТ е намалена повластена тарифа,
– ПТ₀ е тарифата утврдена во став (3) точка (2) од овој член,

– p е означен процентот на учество на фосилните горива.

(7) Намалените повластени тарифи од ставовите (5) и (6) на овој член, се соодветни на испорачаната количината на електрична енергија во периодот во кој се користени фосилни горива.

Начин на исплата на повластените тарифи

Член 10

Повластениот производител кој користи повластена тарифа, врз основа на мерењата од страна на операторот на електропреносниот, односно електродистрибутивниот систем на кој е приклучена електроцентрала, доставува фактура за испорачаната електрична енергија за календарски месец до операторот на пазарот на електрична енергија и износот за плаќање го изразува во денари според средниот курс на Народна Банка на Република Македонија на последниот работен ден во календарскиот месец за кој се однесува фактурата.

IV. ПРЕМИЈА

Период на користење на премии

Член 11

Од денот на склучување на договорот за користење на премија од Член 17 на оваа уредба, повластениот производител има право да користи премија за електрична енергија произведена од:

- 1) ветерна електроцентрала во период од 20 години,
- и
- 2) фотонапонска електроцентрала во период од 15 години.

Начин на определување на износот на премии и начин на исплата

Член 12

(1) Премијата се доделува на повластен производител како дополнителен фиксен износ на цената која ја остварил со продажбата на секој произведен kWh на пазарот на електрична енергија на големо (во натамошниот текст: фиксна премија).

(2) Во согласност со методологијата за одредување на максималниот референтен износ на фиксна премијата дадена во Прилог кој е составен дел на оваа уредба, Владата го утврдува максималниот референтен износ на фиксната премија за секој вид технологија одделно и го објавува во годишната програма од член 187 од Законот за енергетика.

(3) Фиксната премија не се менува во периодот од денот на склучување на договорот за право на користење на премија до престанокот на важењето на договорот за користење на премија.

(4) Фиксната премија се изразува во €/kWh произведена и продадена електрична енергија и во неа не е вклучен данокот на додадена вредност.

(5) Фиксната премија се исплаќа на месечно ниво, врз основа на доставено барање. Кон барањето се доставуваат и докази како што се: фактура за произведена и продадена електрична енергија за календарски месец испорачана на купувачот и податоци од операторот на електропреносниот, односно електродистрибутивниот систем за измерената енергија во соодветната мрежа. Износот за плаќање на фиксната премија се изразува во денари според средниот курс на Народна Банка на Република Македонија на последниот работен ден во календарскиот месец за кој се однесува фактурата.

Обврска на трговецот, односно снабдувачот за купување на електрична енергија произведена од повластени производители коишто користат премија

Член 13

Ако повластениот производител кој користи премија не успее да склучи договор за продажба на произведената електрична енергија на пазарот на електрична енергија на големо, може да склучи договор за продажба на електричната енергија со трговецот или снабдувачот со електрична енергија избран од Министерството, по претходно спроведена тендерска постапка по пат на јавен оглас за која соодветно се применуваат одредбите од Законот за јавните набавки.

Содржина на одлуката за спроведување на тендерска постапка

Член 14

Одлуката за започнување на тендерска постапка со аукција за доделување на премии содржи:

- 1) предметот и целта на тендерската постапка,
- 2) видот на технологија на електроцентрала за која се доделува премија,
- 3) вкупната инсталирана моќност по технологија за која се доделуваат премии,
- 4) локацијата, односно земјиштето на кое треба да се изгради електроцентрала за која се доделува премија, ако се гради на градежно земјиште сопственост на Република Македонија,
- 5) изворот на средствата кои се доделуваат за премии,
- 6) максималниот референтен износ на фиксната премија за секоја технологија за која се доделува премија,
- 7) видот на тендерската постапка и начинот на спроведување,
- 8) назначување на претседателот и членовите на комисијата за спроведување на тендерската постапка, нивни заменици, како и ангажирање на надворешни стручни лица, доколку е потребно, и

- 9) крајниот рок за изработка и доставување на одобрување на тендерската документација.

Содржина на јавниот оглас за спроведување на тендерска постапка

Член 15

Јавниот оглас за спроведување на тендерската постапка со аукција за доделување на премии содржи податоци за:

- 1) видот на технологија на електроцентрала за која се доделува премија,
- 2) вкупната инсталирана моќност по технологија за која се доделуваат премии,
- 3) земјиштето на кое треба да се изгради електроцентрала за која се доделува премија, вклучително и податоци за постоечката инфраструктура, ако се гради на градежно земјиште сопственост на Република Македонија,
- 4) максималниот референтен износ на фиксната премија за секоја технологија за која се доделува премија,
- 5) видот на тендерската постапка и начинот на спроведување,
- 6) условите за учество (критериумите за способност) на понудувачите и документите со кои се докажува исполнувањето на условите,
- 7) задолжителните елементи на понудата,
- 8) вредноста на гаранцијата на понуда во форма на банкарска гаранција, како и вредноста на банкарската гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот за право на користење на премијата, чии што апсолутни износи се определени врз основа на планираната инсталирана моќност на електроцентралата,
- 9) критериумиот за избор, односно за доделување на премии,
- 10) датумот, времето и начинот на доставување на понуди,
- 11) начинот на спроведување на аукција,
- 12) рокот за изградба на електроцентрала,
- 13) начинот на преземање на тендерската документација, и
- 14) начинот на комуникација помеѓу Министерството и понудувачите во текот на спроведување на тендерската постапка.

Начин на спроведување на тендерската постапка и аукција

Член 16

- (1) Тендерската постапка за доделување на премии се спроведува како ограничена или отворена постапка согласно одредбите од оваа уредба и Законот за јавните набавки.

(2) Тендерската постапка започнува со денот на донесување на одлуката од Член 14 на оваа уредба.

(3) Министерството го објавува јавниот оглас од Член 15 на оваа уредба на својата веб страница, во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на Секретаријатот на Енергетската заедница.

(4) Ако постапката за доделување на премии се спроведува како отворена постапка, крајниот рок за доставување понуди не смее да биде покус од 60 дена.

(5) Во тендерска постапка за доделување на премија на електроцентрали кои се градат на земјиште кое не е во сопственост на Република Македонија или на земјиште во сопственост на Република Македонија на кое е воспоставено право на користење, може да учествува единствено понудувач којшто:

1) има право на сопственост или право на користење на земјиштето, и

2) пред објавувањето на огласот, согласно Законот за градење ја нема изградено и/или пуштено во употреба електроцентралата за која бара доделување на премија, за што доставува изјава со која под полна морална, материјална и кривична одговорност потврдува дека на земјиштето не е изградена и/или пуштена во употреба електроцентралата.

(6) Критериум за избор на најповолна понуда на тендерската постапка е најниска понудена фиксна премија.

(7) Аукцијата, како повторлив процес на негативно наддавање, се спроведува во електронска форма по првичната целосна евалуација на понудите, во која е утврдено дека има најмалку две прифатливи понуди.

(8) Ако при евалуацијата Комисијата утврди дека нема најмалку две прифатливи понуди, Министерството донесува одлука за поништување на тендерската постапка.

(9) За почетен износ на фиксна премија на аукцијата се поставува најнискиот од сите прифатливи понуди за специфичната тендерирана технологија. За успешно спроведена аукција, потребно е да има најмалку едно постапно негативно наддавање под почетниот износ.

(10) При спроведувањето на тендерската постапка, Министерството презема соодветни организациски и технички мерки за обезбедување на доверливоста на податоците.

Договор за право на користење на премија

Член 17

(1) Во постапката за склучување на договор за право на користење на премија, секој избран најповолен понудувач ги обезбедува следните документи:

1) тековна состојба на субјектот издадена од Централниот регистар на Република Македонија, и

2) банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот.

(2) Министерството, во рок од 15 дена од денот на приемот на целосна и уредна документација од став (1) на овој член, склучува договор за право на користење на премија со секој избран најповолен понудувач.

(3) Договорот за право на користење на премија содржи:

1) податоци за договорните страни,

2) назив на електроцентралата,

3) катастарски податоци за земјиштето на кое ќе биде изградена електроцентралата,

4) право на градежното земјиште на кое ќе биде изградена електроцентралата, доколку се гради на градежно земјиште сопственост на Република Македонија,

5) планирана моќност на електроцентралата изразена во kW,

6) планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата, изразено во kWh,

7) износ на фиксната премијата изразена во евро-центи за киловат час со две децимални места,

8) рок во кој електроцентралата треба да биде пуштена во употреба, како и услови и начин за продолжување на рокот,

9) виша сила и последици од виша сила,

10) износот на банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот и условите за нејзино активирање, односно враќање на гаранцијата,

11) услови и основи за раскинување на договорот, и

12) начин на разрешување на споровите.

(4) Договорот за право на користење на премија може да содржи и други елементи согласно тендерската документација.

Договор за користење на премија

Член 18

(1) Повластениот производител кој се стекнал со право на користење на премија и кој ја изградил електроцентралата во рокот утврден во договорот од Член 17 од оваа уредба, поднесува барање до Министерството за склучување на договор за користење на премија, кон кое ги доставува следните документи:

1) тековна состојба на субјектот издадена од Централниот регистар на Република Македонија,

2) информација за економско финансиската состојба, издадена од страна на Централниот регистар на Република Македонија,

3) лиценца за вршење на енергетска дејност издадена од Регулаторна комисија за енергетика,

4) уверение за платени даноци, придонеси и други јавни давачки издадено од Управата за јавни приходи,

5) потврди дека не се отворени постапки за стечај и ликвидација, издадени од Централниот регистар на Република Македонија,

6) примерок од договорот за учество на пазарот на електрична енергија,

7) решение за упис во регистарот на електроцентрали кои произведуваат електрична енергија од обновливи извори на енергија што го води Агенцијата за енергетика (во натамошниот текст: Агенција),

8) одобрение за употреба на електроцентралата издадено согласно Законот за градење, и

9) решение за ставање во употреба на опремата по прв пат донесено во согласност со прописот со кој се уредува начинот на вршење на техничката инспекција.

(2) Министерството, во рок од 15 дена од денот на приемот на целосно и уредно барање и документација од став (1) на овој член, склучува договор за користење на премија со повластениот производител.

(3) Договорот за користење на премија содржи:

- 1) податоци за договорните страни,
- 2) предмет на договорот,
- 3) назив на електроцентралата,
- 4) период за кој се склучува договорот, односно за кој се исплаќа премија,

5) катастарски податоци за земјиштето на кое е изградена електроцентралата,

6) податоци за одобрението за градење и соодветниот документ со кој се дозволува пуштање во употреба на електроцентралата,

7) инсталирана моќност на електроцентралата изразена во kW,

8) планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата, изразено во kWh,

9) податоци од енергетската согласност за приклучување на мрежа,

10) износ на премијата изразена во евроценти за киловат час со две децимални места,

11) рокови и услови за исплата на премијата,

12) казнена камата,

13) пренос на договорните права и обврски,

14) начин на разрешување на спорови,

15) виша сила и последици од виша сила,

16) начин на известување помеѓу договорните страни,

17) доверливост на податоци,

18) услови и основи за престанот и за раскинување на договорот,

19) санкции за неисполнување на договорните обврски, и

20) други елементи.

Земјиште на кое се гради електроцентрала за која на повластен производител му се доделува премија

Член 19

Ако градежното земјиште, на кое треба да се изгради електроцентралата за која на повластен производител му се доделува премија, е сопственост на Република Македонија, на најповолниот понудувач му се дава земјиштето под долготраен закуп со непосредна спогодба на начин утврден во Законот за градежно земјиште.

V. ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОВЛАСТЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОИ КОРИСТАТ ПРЕМИЈА

Форма, содржина и начин на водење на евиденција

Член 20

(1) Министерството води евиденција на повластени производители кои користат премија (во натамошниот текст: евиденција) во хартиена и електронска форма.

(2) Евиденцијата се состои од:

1) евиденциски лист, и

2) збирка на документи.

(3) Евиденцискиот лист ги содржи следните рубрики и податоци за секој повластен производител со кој Министерството склучило договор за користење на премија:

1) реден број,

2) деловоден / архивски број и датум на склучување на договорот за користење на премија,

3) полн назив и седиште на повластениот производител кој користи премија,

4) единствен матичен број на субјектот и единствен даночен број на повластениот производител, кој користи премија,

5) име и презиме на законскиот застапник,

6) име и презиме на контакт лицето,

7) контакт телефон и адреса за електронска пошта,

8) вид и назив на електроцентралата за која е склучен договорот за користење на премија,

9) катастарски податоци за земјиштето на кое е изградена електроцентралата,

10) инсталирана моќност на електроцентралата,

11) период на траење на доделувањето на премија – од датум – до датум,

12) износ на премијата изразена во евроценти по коловат час со две децимални места, и

13) забелешка.

(4) Збирката на документи ги содржи:

1) електронските и/или хартиените документи што биле доставени во постапка за склучување договор за користење на премија,

2) дополнително доставените документи заради впишување или ажурирање на податоците во евиденцискиот лист,

3) документи со кои се докажува исполнувањето на условите за исплата на премии, како и извршената исплата.

(5) За водење на евиденцијата во електронска форма се користи софтверска програма што овозможува внесување, обработка и прикажување на податоците, додека евиденцијата во хартиена форма се води во А4 формат.

(6) Евиденцискиот лист се објавува на веб страницата на Министерството.

(7) Покрај податоците од став (3) од овој член, во евиденцискиот лист се внесуваат и сите промени што ќе настанат по извршеното запишување.

(8) Повластениот производител кој користи премија го известува Министерството за секоја промена на податоците внесени во евиденцијата, најдоцна 15 дена од денот на настанување на промената.

(9) Со денот на раскинување или престанок на договорот за користење на премија, Министерството го брише повластениот производител од евиденцијата.

VI. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ОД СТРАНА НА ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Доставување на податоци до Агенцијата

Член 21

(1) Заради пресметка на намалената повластена тарифа за електроцентралите од Член 9 ставови (5) и (6) на оваа уредба, за коишто е дозволено користење на фосилни горива, односно заради утврдување на исполнувањето на условите врз основа на кои е стекнат статус на повластен производител од членовите 5, 6 и 7 од оваа уредба, повластениот производител до Агенцијата ги доставува следните податоци:

- 1) техничките параметри на електроцентралата,
- 2) испорачаната електрична енергија во електроенергетскиот систем, и

3) за електроцентралите што користат горива во процесот на производство на електрична енергија количините на потрошените горива за производство на електрична енергија, специфичната енергетска вредност на горивата и изворот на набавка, за секој вид гориво одделно.

(2) Податоците од ставот (1) на овој член се доставуваат најдоцна до 31 јануари за претходната календарска година.

(3) Повластениот производител најдоцна 15 дена од денот на настанатата промена на техничките параметри и карактеристики на електроцентралата ја известува Агенцијата за настанатите промени.

Член 22

(1) Ако Агенцијата, врз основа на доставените податоци од Член 21 на оваа уредба, изрази сомневање дека се повредени одредбите од членовите 5, 6 и 7 на оваа уредба, може да побара од соодветните носители на лиценци за вршење на енергетска дејност и/или други надлежни органи соодветни податоци заради правилно утврдување на фактичката состојба.

(2) Ако Агенцијата, врз основа на доставените податоци од Член 21 на оваа уредба и дополнително добиените податоци од став (1) од овој член, и понатаму има сомневања дека се повредени одредбите од Член 5, Член 6 и Член 7 на оваа уредба, поднесува иницијатива до инспекторатот надлежен за техничка инспекција за вршење на вонреден инспекциски надзор, согласно прописите со кои се уредува инспекцискиот надзор.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Преодни одредби

Член 23

(1) Ограничувањето на максималната инсталирана моќност на термоелектроцентрала на биомаса и термоелектроцентрала на биогаз утврдено во Член 5 став (1) точка 1) алинеи 3 и 4 од оваа уредба ќе отпочне да се применува од 1 јули 2020 година.

(2) До отпочнување со примена на Член 5 став (1) точка 1) алинеи 3 и 4 од оваа уредба, максималната инсталирана моќност на:

- 1) термоелектроцентрала на биомаса изнесува 3 MW и
- 2) термоелектроцентрала на биогаз изнесува 3 MW.

Завршни одредби

Член 24

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за повластени тарифи за електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/13).

Член 25

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-1069/1
5 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

ПРИЛОГ

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИОТ РЕФЕРЕНТЕН
ИЗНОС НА ФИКСНА ПРЕМИЈАТА

Влезни параметри

За да се одреди максималниот износ на фиксната премија за секоја технологија одделно, потребно е да се пресметаат производните трошоци на електроцентралата. За таа цел во овој прилог претставени се сите чекори, преку математички формули, со кои се пресметаат производните трошоци на електроцентралата, а потоа се одредува и максималниот износ на фиксната премија.

Параметри кои се користат за да се одреди максималниот износ на фиксната премија се:

- 1) планиран капацитет Cap [kW]
- 2) еквивалентен годишен број на часови работа со максимална моќност flh [h]
- 3) годишно намалување на производството Rp [%]
- 4) животен век на технологијата $life$ [god]
- 5) вкупни инвестициски трошоци по единица инсталирана моќност INV [€/kW]
- 6) вкупни годишни оперативни трошоци, по единица инсталирана моќност Op [€/kW/god]
- 7) стапка на инфлација inf [%]
- 8) сопствено учество во инвестициските трошоци eq [%]
- 9) посакувана интерна стапка на рентабилност (IRR) roe [%]
- 10) каматна стапка на кредитот r [%]
- 11) година на отплата на кредитот n [god]
- 12) време на траење на договор за користење на премија со повластениот производител pr [god]

При утврдување на инвестициските трошоци се земаат предвид трошоците за:

- 1) развој на проектот,
- 2) откуп на земјиштето, доколку електроцентралата се гради на земјиште во приватна сопственост,
- 3) изработка на соодветен урбанистички план или урбанистичко-планска документација, доколку електроцентралата се гради на земјиште во приватна сопственост,
- 4) остварување на правото на градба,
- 5) изработка на проектна документација,
- 6) градежни работи,
- 7) набавка на опрема,
- 8) поврзување со јавна енергетска инфраструктура и друга инфраструктура,
- 9) обезбедување на финансиски средства, и
- 10) професионални и други услуги потребни за подготовка, изградба и пуштање во работа на електроцентралата.

При утврдување на оперативните трошоци се земаат предвид трошоците за:

- 1) одржување на електроцентралата и опремата,
- 2) управување со електроцентралата,
- 3) бруто плати на вработените,
- 4) даноци и други јавни давачки,
- 5) осигурување, и
- 6) професионални и други услуги потребни за работа на електроцентралата.

Инвестициските и оперативните трошоци се утврдуваат врз основа на детална анализа на информациите содржани во расположливите стручни публикации и податоци за исти или слични реализирани проекти во Република Македонија, притоа земајќи ги предвид специфичностите на различните видови електроцентрали и напредокот во развојот на технологијата.

При одредување на вредноста на влезните параметри, се земаат предвид и очекуваните промени како промена на цената на електричната енергија на пазарот на електрична енергија на големо и зголемување или намалување на оперативните трошоци.

Пресметување на фиксна премија

Чекорите за одредување на максималниот износ на фиксната премија се дадени во продолжение:

1. На почетокот се пресметуваат трошоците за отплата на кредитот (Tk_i [€]) со помош на следната формула:

$$Tk_i = \frac{r \times Timv \times \left(1 - \frac{eq}{100\%}\right)}{1 - (1+r)^{-n}} \quad \text{за } 1 \leq i \leq n$$

каде што:

- $Timv$ [€] се вкупни инвестициски трошоци кои се пресметуваат со помош на формулата:

$$Timv = INV \times Kap$$

2. Следен чекор е пресметување на оперативните трошоци (Top_i [€]) кое се прави користејќи ја следната формула:

$$\begin{aligned} Top_0 &= Op \times Cap \\ Top_i &= Top_{i-1} \times (1 + inf) \quad \text{за } 1 \leq i \leq life \end{aligned}$$

Оперативните трошоци од втората година па се до крајот на животниот век на електроцентралата, се зголемуваат како резултат на годишната инфлација.

3. Годишно производство на електроцентралата (Gp_i [kWh]) се одредува со формулата:

$$\begin{aligned} Gp_0 &= Kap \times flh \\ Gp_i &= Gp_{i-1} \times (1 - Rp) \quad \text{за } 1 \leq i \leq life \end{aligned}$$

Годишно производство од втората година па се до крајот на животниот век на електроцентралата, се намалува за одреден процент како резултат на стареење на опремата (Rp).

4. Годишната заработка (Za [€]) која се остварува преку продажба на електричната енергија произведена од електроцентралата се пресметува според следната формула:

$$\begin{aligned} Za_i &= Gp_i \times price / 100 \quad \text{за } 1 \leq i \leq np \\ Za_i &= Gp_i \times marketprice / 100 \quad \text{за } np < i \leq life \end{aligned}$$

каде што:

- $price$ [€/kWh] е просечна цена на организираниот пазар на електрична енергија во Република Македонија или на некоја од берзи за електрична енергија во регионот, во последните пет години ($marketprice$ [€/kWh]) на која се додава и фиксната премија (FP [€/kWh]),

Со оваа равенка се опфаќа и случајот ако времетраењето на договорот за користење на премија е пократок од животниот век на електроцентралата.

5. Претпоследниот чекор во оваа методологија вклучува менување на параметарот $price$ од претходната равенка, се додека не се добие нето сегашната вредност (NPV) да биде еднаква на нула. За пресметување на NPV се користи следната равенка:

$$NPV = \sum_{i=0}^n \frac{V_i}{(1 + rve)^i}$$

каде што:

- rve е посакуваната стапка на рентабилност (IRR)
- V [€] се вкупните годишни трошоци кои се пресметуваат со равенката:

$$\begin{aligned} V_0 &= -T_{inv} \times rve \\ V_i &= Z_{a_i} - T_k - T_{op_i} \quad \text{за } 1 \leq i \leq life \end{aligned}$$

6. Последен чекор е одредување на фиксната премија:

$$FP = price - marketprice$$

Од интерес е одредување и на пондериран просечен трошок на капитал $WACC$, параметар кој во оваа методологија не се користи и има само информативен карактер.

$$WACC = eq \times rve \times (1 - eq) \times r$$

388.

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.2.2019 година, донесе

УРЕДБА
ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА
СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ
ПЛАЌАЊА ЗА 2019 ГОДИНА

Член 1

Предмет на уредување

Со оваа уредба се пропишуваат поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година.

Член 2

Поблиски критериуми по површина земјоделско земјиште,
единица земјоделски производ и грло добиток,
висина на директни плаќања

- (1) Поблиските критериуми по површина земјоделско земјиште, единица земјоделски производ и грло добиток, како и висината на директните плаќања во зависност од видот на културата, класата и квалитетот на земјоделскиот производ и видот на добитокот, се утврдуваат по области согласно подмерките утврдени согласно дел II и дел III од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година.
- (2) Поблиските критериуми во растителното производство од дел II од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година по површина земјоделско земјиште, единица земјоделски производ и висината на директните плаќања во зависност од видот на културата се следни:

Бр. на под-мерка	Име на подмерката	Поблиски критериуми и Висина на директни плаќања
1.1.	Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за сите поделелски култури освен тутунот	-Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои во производна 2018/2019 година имаат засеани и ожнеани површини со следните култури: пченица, јачмен, пченка, `рж, овес, ориз, тритикале, хељда, сирак, просо, хмељ, лен, леќа, кикирики, соја, сончоглед, маслодајна репка, добиточна репка, афион, шеќерна репка, памук, анасон, фацелија, граор, еспарзета, добиточен грашок и наут (слануток), за засеана или одржувана површина со луцерка и истите не се корисници на директни плаќања на подмерката 1.20. на оваа уредба; -Минимум засеана површина збирно за сите култури е 0,5 ха во производната 2018/2019 година; -Висината на директните плаќања за пченица, јачмен, пченка, `рж, овес, тритикале, хељда, сирак, просо, хмељ, лен, леќа, кикирики, соја, сончоглед, маслодајна репка, добиточна репка, шеќерна репка, памук, анасон, фацелија, граор, еспарзета, добиточен грашок, наут (слануток) и за засеана или одржувана површина со луцерка изнесува 12.000 денари по хектар, односно 14.400 денари по хектар за земјоделски стопанства со пријавена површина за финансиска поддршка од минимум 5 хектари до максимум 50 хектари со задолжителна употреба на сертифициран семенски материјал согласно минимално употребената количина на семе по хектар;

		-Висината на директните плаќања за ориз изнесува 25.000 денари по хектар, односно 30.000 денари по хектар за земјоделски стопанства со пријавена површина за финансиска поддршка од минимум 5 хектари до максимум 50 хектари со задолжителна употреба на сертифициран семенски материјал согласно минимално употребената количина на семе по хектар; -Висината на директните плаќања за афион изнесува 16.000 денари по хектар, односно 19.200 денари по хектар за земјоделски стопанства со пријавена површина за финансиска поддршка од минимум 5 хектари до максимум 50 хектари со задолжителна употреба на сертифициран семенски материјал согласно минимално употребената количина на семе по хектар; -Табелата за минимално употребената количина на семе по хектар е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на оваа уредба; -Висината на директните плаќања за сите наведени култури согласно алинеја 1 од оваа подмерка изнесува 6.000 денари по хектар, освен за сончоглед и афион каде изнесува 8.000 денари по хектар и за ориз изнесува 18.000 денари по хектар без задолжителна употреба на сертифициран семенски материјал; -Висината на поддршката од алинеите 3, 4, 5 и 7 од оваа подмерка се намалува со зголемување на пријавените површини и тоа: од 0,5 ха до 20 ха 100%, од 20 ха до 50 ха 60%, од 50 ха до 100 ха 30% и над 100 ха 20% збирно за сите култури.
1.2.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1. за обработлива земјоделска површина со големина од 5 до 50 хектари	-Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои во производна 2018/2019 година имаат засеани со сертифициран материјал и ожнеани површини со поделелски култури со пријавена површина од 5 до 50 ха збирно за следните култури: јачмен, пченица, рж, овес и сончоглед, а се корисници од подмерка 1.1. на оваа уредба; Оствареното производство да е продадено во преработувачки капацитети вклучително и произведените жита за потребите на сопствениот преработувачки капацитет, а запишани во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи; -Висината на поддршката е условена со остварени просечни приноси над: 4.000 кг/ха за пченица, 3.000 кг/ха за јачмен, 3.000 кг/ха за рж, 3.000 кг/ха за овес и 1.500 кг/ха за сончоглед; -Висината на директните плаќања за засеана површина со сертифициран семенски материјал од јачмен, пченица, рж, овес и сончоглед изнесува 5.760 денари по хектар.
1.3.	Директни плаќања за произведена и предадена оризова арпа од реколта 2018 година од домашно производство во регистрирани откупувачи	-Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои имаат остварено производство од оризова арпа од реколта 2018 година, а ќе го предадат во регистриран откупувач или во сопствен преработувачки капацитет запишан во Регистарот на откупувачи и се корисници од подмерката 1.1. согласно Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година, за количините кои се произведени и предадени во период од 26 декември 2018 година до 25 април 2019 година, кои не надминуваат 5,5 тони по хектар; -Висината на директните плаќања изнесува 5 денари по килограм.
1.4.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1. за обработлива земјоделска површина со сончоглед	- Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои имаат засеани и ожнеани површини со сончоглед и се корисници од подмерка 1.1. на оваа уредба; -Висината на директните плаќања за засеани површини со сертифициран семенски материјал од сончоглед изнесува 3.000 денари по хектар.
1.5.	Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за градинарско производство и цвеќе на отворено и во пластеници	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат засеани и ожнеани површини со следниве градинарски култури: домати, пипер, лубеница, диња, тиква, грав, боранија, грашок, компир, краставици, корнишони, зелка, кел, кромид, лук, праз, тиквички, зелена салата, брокула, спанаќ, карфиол, модар патлиџан, морков, целер, цвекло, пашканат, аспарагус, ротквици, цвеќе и засеани култивирани лековити, ароматични и зачински растенија и за одржување на повеќегодишни култивирани лековити, ароматични и зачински растенија и истите не се корисници на директни плаќања на подмерката 1.20. на оваа уредба; -Минимум 0,2 ха засеана површина збирно за сите култури; -Висината на директните плаќања за домати, краставица пипер, компир, за режано цвеќе, боранија, грашок, корнишони, зелка, кел, кромид, лук, праз, зелена салата, брокула, карфиол, модар патлиџан, морков, целер, цвекло, тиквички, пашканат, аспарагус, ротквици и засеани култивирани лековити, ароматични и зачински растенија и за одржување на повеќегодишни култивирани лековити, ароматични и зачински растенија изнесува 30.000 денари по хектар, односно 36.000 денари по хектар за земјоделски стопанства со пријавена површина за финансиска поддршка од минимум 1 хектари до максимум 5 хектари, а за лубеница, диња, тиква изнесува 6.000 денари по хектар, односно 6.600 денари по хектар за земјоделски стопанства со површина од минимум 1,5 хектар до максимум 5 хектари; -Висината на директните плаќања за грав и спанаќ изнесува 20.000 денари по хектар, односно 24.000 денари по хектар за земјоделски стопанства со пријавена површина за финансиска поддршка од минимум 1 хектари до максимум 5 хектари; -Висината на поддршката од алинеја 3 и 4 од оваа подмерка се намалува со зголемување на пријавените површини и тоа: од 0,2 ха до 10 ха 100%, од 10 ха до 50 ха 60%, од 50 ха до 100 ха 30% и над 100 ха 10% збирно за сите градинарски култури;

		-Листата на засеани култивирани лековити, ароматични и зачински растенија кои се предмет на директни плаќања за алинеја 3 од оваа подмерка е дадена во Прилог 2 кој е составен дел на оваа уредба. -Листата на повеќегодишни култивирани лековити, ароматични и зачински растенија кои се предмет на директни плаќања за алинеја 3 од оваа подмерка е дадена во Прилог 3 кој е составен дел на оваа уредба.
1.6.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.5. за производство под контролирани услови на домати, пиперки и краставици	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства производители на домати, пиперки и краставици во затворени простории под контролирани услови и се корисници од подмерка 1.5. на оваа уредба; -Висината на директните плаќања изнесува 99.000 денари по хектар за производство во контролирани услови и производството да е продадено на домашен пазар или остварен извоз во период од 1 јануари до 15 мај 2019 година во следните минимални количини: -за оранжерии кои се загреваат: домати 50.000 килограми по хектар, пиперки 30.000 килограми по хектар, и краставици 80.000 килограми по хектар и -за пластеници кои се загреваат: домати 20.000 килограми по хектар, пиперки 15.000 килограми по хектар и краставици 32.000 килограми по хектар.
1.7.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.5. за градинарски култури предадени во преработувачки капацитети	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат засадени површини со градинарски култури и се корисници од подмерка 1.5. на оваа уредба, оствареното производство да е предадено во преработувачки капацитети за зеленчук директно или преку еден регистриран откупувач во период од 26 декември 2018 година до 25 декември 2019 година, вклучително и произведените градинарски култури за потребите на сопствениот преработувачки капацитет, запишан во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи; -Висината на директните плаќања изнесува 3 денари по килограм за сите градинарски култури.
1.8.	Директни плаќања по обработлива површина за одржување на постоечки овошни насади	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат минимум 0,2 ха површина со постоечки овошни насади за секој овошен вид посебно и се регистрирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства и не поднеле барање за користење на средства за подигање на нови површини со овошни насади за истите катастарски парцели по Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година и истите не се корисници на директни плаќања на подмерката 1.20. на оваа уредба; -Прифатлив минимален број на овошки по хектар за секој овошен вид одделно е даден во Табела за минимален број на овошки по хектар за постоечки производни овошни насади по овошни видови во Прилог 4 кој е составен дел на оваа уредба; -Висината на директните плаќања изнесува 41.000 денари по хектар, односно 50.000 денари по хектар за земјоделски стопанства со пријавена површина за финансиска поддршка од минимум 1 хектар до максимум 5 хектари за јаболко; -Висината на директните плаќања изнесува 36.000 денари по хектар, односно 42.600 денари по хектар за земјоделски стопанства со пријавена површина за финансиска поддршка од минимум 1 хектар до максимум 5 хектари за: слива и праска; -Висината на директните плаќања изнесува 33.000 денари по хектар, односно 39.600 денари по хектар за земјоделски стопанства со пријавена површина за финансиска поддршка од минимум 1 хектар до максимум 5 хектари за: круша, вишна, кајсија, цреша, јагода на отворено, малина, капина и боровинка; -Висината на директните плаќања изнесува 25.000 денари по хектар, односно 30.000 денари по хектар за земјоделски стопанства со пријавена површина за финансиска поддршка до минимум 1 хектар и максимум 5 хектари за: дуња, мушмула, актинија, маслинка, калинка, јапонско јаболко, смоква, аронија, шип, рибизла, гоџи бери, бадем и лешник; -Висината на директните плаќања изнесува 15.000 денари по хектар, односно 18.000 денари по хектар за земјоделски стопанства со пријавена површина за финансиска поддршка од минимум 1 хектар до максимум 5 хектари за: ореви и питоми костени; -Висината на директните плаќања од алинеите 3, 4, 5, 6 и 7 од оваа подмерка се намалува со зголемување на пријавените површини и тоа за секој вид одделно: од 0,2 ха до 5 ха 100%, од 5,1 ха до 30 ха 60%, од 30,1 ха до 50 ха 30% и над 50 ха 10%.
1.9.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.8. за овошни култури предадени во преработувачки капацитет	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат засадени површини со следните овошни видови: вишна, малина, капина, аронија, гоџи бери, кајсија, јагода и киви и се корисници од подмерка 1.8. на оваа уредба, оствареното производство на овошје да е предадено во преработувачки капацитети за овошје директно или преку еден регистриран откупувач во период од 26 декември 2018 година до 25 декември 2019 година, вклучително и произведените овошни култури за потребите на сопствениот преработувачки капацитет, запишан во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи; -Висината на директните плаќања изнесува 3 денари по килограм.
1.10.	Дополнителни директни плаќања по површина за реконструирани овошни	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат засадени површини со овошни видови, се корисници од подмерка 1.8. и кои имаат реконструирани овошен насад за промена на сортна структура со пресадување во

	насади заради промена на сортна структура	2017 година и/или 2018 година; -Висината на дополнителни директните плаќања изнесува 9.900 денари по хектар реконструиран насад за: јабољко, круша, слива, праска, вишна, кајсија и цреша; -Висината на дополнителни директните плаќања изнесува 7.500 денари по хектар реконструиран насад за: дуња, мушмула, актинија, маслинка, калинка, јапонско јабољко, смоква, бадем и лешник; -Висината на дополнителни директните плаќања изнесува 4.500 денари по хектар реконструиран насад за: ореви и питоми костени.
1.11.	Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за одржување на постоечки лозови насади	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат површини под лозови насади и се регистрирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства и воедно не се корисници на директни плаќања на подмерка 1.20. на оваа уредба; -Минималната површина под лозови насади е 0,2 ха а минималниот потребен број на садници е 1.389 садници по хектар, за лозови насади подигнати до пролет 2018 година; -Висината на директните плаќања изнесува 40.000 денари по хектар односно 48.000 денари по хектар за земјоделски стопанства со пријавена површина за финансиска поддршка од минимум 1 хектар до максимум 10 хектари; -Висината на поддршката од алинеја 3 од оваа мерка се намалува со зголемување на пријавените површини и тоа: од 0,2 ха до 5 ха 100%, од 5,1 ха до 30 ха 60%, од 30,1 ха до 50 ха 30% и над 50 ха 20% збирно за сите сорти.
1.12.	Дополнителни директни плаќања по површина за реконструирани лозови насади заради промена на сортна структура	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат површини под лозови насади, се регистрирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства, се корисници на мерката 1.11. и кои имаат реконструирано лозов насад за промена на сортна структура со пресадување во 2017 година и/или 2018 година; -Висината на дополнителни директните плаќања изнесува 12.000 денари по хектар реконструиран лозов насад.
1.13.	Директни плаќања за произведен и продаден необработен тутун од реколта 2018 година	-Корисници на оваа подмерка се физички и правни лица кои своето производство на тутун од реколта 2018 година го продале во регистрирано откупно претпријатие согласно Закон за тутун и тутунски производи; -Висината на директните плаќања изнесува 80 денари по килограм за I класа, 70 денари по килограм за II класа, 60 денари по килограм за III класа, IV класа, I класа и II класа од ориенталските дополнителни тутуни од типовите Прилеп, Јака, Џебел и Басмак.
1.14.	Директни плаќања за производство на домашен сертифициран семенски материјал од прва и втора генерација за житни, индустриски, фуражни и градинарски култури	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства запишани во Регистарот на снабдувачи на семенски материјал кои имаат произведен семенски материјал во 2019 година согласно Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија и имаат добиено конечни сертификати. -Произведен во 2019 година, продаден, како и потрошен за сопствени потреби согласно издадениот конечен сертификат за семенскиот материјал; -Минимална прифатлива сертифицирана количина за житни култури е 2,5 тони по хектар пријавена површина; -Минимална прифатлива сертифицирана количина за сточен грашок е 1 тони по хектар пријавена површина; -Висината на директните плаќања изнесува 20.000 денари по хектар за прва генерација (Ц1) и 15.000 денари по хектар за втора генерација (Ц2) освен за тутун каде што висината на директните плаќања изнесува 60.000 денари по хектар.
1.15.	Директни плаќања за производство на домашен лозов и овошен саден материјал	-Корисници на оваа подмерка се правни лица запишани во Регистарот на снабдувачи за саден материјал кои имаат произведен лозов и/или овошен саден материјал во 2019 година согласно Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија и имаат добиено сертификат за конечно сертифициран саден материјал; -Произведени, продадени, како и потрошени за сопствени потреби домашни лозови и/или овошни садници најдоцна до 30 април 2020 година; -Висината на директните плаќања изнесува 30 денари по лозов и 35 денари по овошен садник од категоријата САС (стандарден) саден материјал за произведени и продадени садници, вклучително и садници кои се употребени за сопствени потреби; -Висината на директните плаќања изнесува 35 денари по лозов и 40 денари по овошен садник од повисока категорија на сертифициран саден материјал за произведени и продадени садници, вклучително и садници кои се употребени за сопствени потреби.
1.16.	Директни плаќања за производство на сертифициран посадочен материјал за градинарски производи и цветни култури	-Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства запишани во Регистарот на снабдувачи на саден материјал со минималниот произведен капацитет од 50.000 млади растенија годишно со сертификат за конечно сертифицирање, материјал за размножување и саден материјал-расад од градинарски растенија и цветни култури и кои имаат произведен и продаден посадочен материјал за градинарски производи и цветни култури на домашен пазар во 2019 година, вклучително и посадочен материјал кој е употребен за сопствени потреби; -Цветните култури кои се предмет на директни плаќања за оваа подмерка е дадена

		во Табела на цветни култури во Прилог 5 кој е составен дел на оваа уредба; -Висината на директните плаќања изнесува 2 денари по продадено младо растение, вклучително и посадочен материјал кој е употребен за сопствени потреби.
i.17.	Директни плаќања за производство на млади растенија од цвеќе во инвитро услови	-Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства запишани во Регистар на снабдувачи на саден материјал кои имаат произведено и продадено младо растение од родот Орхидеи вид <i>Phalaenopsis</i> во инвитро услови во период од 1 јануари до 15 мај 2019 година; -Висината на директните плаќања изнесува 10 денари по продадено младо растение кое е произведено во инвитро услови со микроразмножување и користење на хранливи агарски подлоги кои имаат желатинска структура во соодветни санитарни услови; -Максимален број на млади растенија е 1.230.000 по корисник.
1.18.	Директни плаќања за производство на предосновен и основен семенски материјал за житни култури	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства запишани во Регистарот на снабдувачи на семенски материјал и кои имаат произведен и продаден предосновен и основен семенски материјал за житни култури во 2019 година согласно Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија; -Висината на директните плаќања за произведен и продаден семенски материјал, вклучително и употребениот за сопствени потреби предосновен семенски материјал изнесува 20 денари по килограм, а за основен семенски материјал изнесува 10 денари по килограм.
1.19.	Дополнителни директни плаќања од подмерки 1.5., 1.8. и 1.11. за поддршка на промената на типот на производство од житни култури во градинарски култури, овошни и лозови насади за вкупни површини по стопанство помали од 5 ха	-Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства регистрирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства кои се корисници на подмерките 1.5., 1.8. и 1.11. на оваа уредба со сите евидентирани парцели во Единствениот регистар на земјоделски стопанства, а кои во претходните три последователни години добивале финансиска поддршка исклучиво за житни култури од подмерка 1.1. на оваа уредба; -Висината на директните плаќања изнесува дополнителни 30% од поддршката обезбедена за подмерките 1.5., 1.8. и 1.11. на оваа уредба; -Финансиската поддршка ќе се исплаќа во времетраење од пет последователни години од годината на преминување од производство од подмерка 1.1. во производство од подмерките 1.5., 1.8. и 1.11. на оваа уредба.
1.20.	Директни плаќања за обработлива земјоделска површина со големина од 0,2 до 1 хектар	-Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кај кои збирната површина на катастарските парцели евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства не надминува 1 хектар и воедно не се корисници на директни плаќања од подмерките 1.1., 1.5., 1.8. и 1.11. на оваа уредба. -Минимална обработлива земјоделска површина збирно за сите култури е 0,2 ха, а максималната површина изнесува 1 ха; -Висината на директните плаќања за земјоделски стопанства кај кои вкупната пријавена обработлива површина збирно за сите култури е максимум од 0,2 до 0,5 ха изнесува 6.000 денари по земјоделско стопанство. -Висината на директните плаќања за земјоделски стопанства кај кои вкупната пријавена обработлива површина збирно за сите култури е поголема од 0,5 ха до максимум 1 ха изнесува 12.000 денари по земјоделско стопанство.

- (3) Поблиските критериуми во сточарското производство од дел III од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година по грло добиток и висината на директните плаќања во зависност од видот на добитокот се следни:

Бр. на под-мерка	Име на подмерката	Поблиски критериуми и Висина на директни плаќања
2.1.	Директни плаќања за обележани грла говеда	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат говеда, ги имаат обележано и евидентирани во Регистарот на одгледувалишта на говеда и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.10.2019 година; -Висината на директните плаќања изнесува 2.800 денари по грло, односно 3.100 денари по грло за земјоделски стопанства со пријавен број на грла за финансиска поддршка од минимум 10 до максимум 50 грла. Бројот на обележани грла се пресметува скалесто и тоа: од 1 грло до 100 грла 100%, од 101 грла до 150 грла 70%, од 151 грла до 300 грла 40% и над 301 грла 20%.
2.2.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1. за основни стада за производство на говедско месо	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат говеда и се корисници од подмерка 2.1 на оваа уредба, имаат минимум 30 грла говеда обележани и евидентирани во Регистарот на одгледувалишта на говеда, и воедно не се корисници на директните плаќања од подмерка 2.3. на оваа уредба; -Висината на директните плаќања изнесува 1.500 денари и се исплаќа за женско грло говедо кое е на возраст од 12 до 24 месеци на 31.10.2019 година.
2.3.	Директни плаќања за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства – производители на кравјо, овчо и козјо млеко регистрирани како одгледувачи на говеда, овци и кози во Регистарот на одгледувалишта на одредени видови животни (говеда, овци и кози) и

		сopственoтo пpoизвoдствo и гo имaaт пpeдaдeнo нa рeгистpиpaн oткупувaч нa сурoвo млeкo зa пepиoд oд oктoмвpи 2018 гoдинa дo сeптeмвpи 2019 гoдинa, зaпишaн вo рeгистaрoт нa oткупувaчи нa зeмјoдeлски пpoизвoди; -Кopисници нa oвaa пoдмepкa сe и зeмјoдeлските стoпaнствa – пpoизвoдитeли нa кpaвјo, oвчo и кoзјo млeкo рeгистpиpaни кaкo oдглeдувaчи нa гoвeдa, oвци и кoзи вo Рeгистaрoт нa oдглeдувaлиштa нa oдpeдeни видoви живoтни (гoвeдa, oвци и кoзи) зa пpoизвeдeнoтo млeкo зa пepиoд oд oктoмвpи 2018 гoдинa дo сeптeмвpи 2019 гoдинa, зa пoтpeбитe нa сoпствeниoт пpeрaбoтувaчки кaпaцитeт зaпишaн вo рeгистaрoт нa oткупувaчи нa зeмјoдeлски пpoизвoди; -Висинaтa нa директните плaкaњa изнeсувa 3,5 дeнaри пo литaр пpoизвeдeнo и пpeдaдeнo кpaвјo млeкo нa пpeрaбoтувaчки кaпaцитeти зaпишaни вo Рeгистaрoт нa oткупувaчи нa зeмјoдeлски пpoизвoди и 4,5 дeнaри пo литaр пpoизвeдeнo и пpeдaдeнo oвчo и кoзјo млeкo нa пpeрaбoтувaчки кaпaцитeти зaпишaни вo Рeгистaрoт нa oткупувaчи нa зeмјoдeлски пpoизвoди.
2.4.	Директни плaкaњa зa oдглeдaни и зaклaни гpлa гoвeдa вo рeгистpиpaн клaничeн кaпaцитeт	-Кopисници нa oвaa пoдмepкa сe зeмјoдeлските стoпaнствa кoи oдглeдaлe и пpoдaлe или зaклaлe гoвeдa вo пpeрaбoтувaчки кaпaцитeти зaпишaни вo Рeгистaр нa oдoбpeни oбјeкти зa пpoизвoдствo нa хpaнa oд живoтинскo пoтeклo, зa пepиoд oд мaј 2018 гoдинa дo aпpил 2019 гoдинa; -Висинaтa нa директните плaкaњa изнeсувa 1.500 дeнaри пo пpoдaдeнo или зaклaнo гpлo гoвeдo.
2.5.	Дoпoлнитeлни директни плaкaњa oд пoдмepкa 2.4 зa oдглeдaни и зaклaни гpлa гoвeдa вo рeгистpиpaн клaничeн кaпaцитeт	-Кopисници нa oвaa пoдмepкa сe зeмјoдeлските стoпaнствa кoи oдглeдaлe и пpoдaлe или зaклaлe гoвeдa вo пpeрaбoтувaчки кaпaцитeти зaпишaни вo Рeгистaр нa oдoбpeни oбјeкти зa пpoизвoдствo нa хpaнa oд живoтинскo пoтeклo и сe кopисници oд пoдмepкa 2.4. нa oвaa уpeдбa, гpлaтa гoвeдa дa нe сe пoмлaди oд 8 мeсeци и дa нe сe пoстapи oд 18 мeсeци нa дeнoт нa кoлeњe и дa сe oд слeдните pacи: cимeнтaлскo, oбepинтaлскo, мoнтaфoнскo, хeрeфopд, шaрoлe, бyшa и мeлeзи; -Висинaтa нa директните плaкaњa изнeсувa 4.000 дeнaри пo пpoдaдeнo или зaклaнo гpлo гoвeдo.
2.6.	Директни плaкaњa зa дoбиeнo тeлe пo пaт нa В/О	-Кopисници нa oвaa пoдмepкa сe зeмјoдeлските стoпaнствa oдглeдувaчи нa рeгистpиpaни гoвeдa и сe кopисници oд пoдмepкa 2.1 oд oвaa уpeдбa кoи имaaт oплoдeнa кpaвa/јуницa пo пaт нa В/О и дoбиeнo и рeгистpиpaнo тeлe вo пepиoд мaј 2018 – aпpил 2019 гoдинa; -Висинaтa нa директните плaкaњa изнeсувa 1.200 дeнaри пo дoбиeнo и рeгистpиpaнo тeлe; -Висинaтa нa директните плaкaњa зa дoбиeнo и рeгистpиpaнo жeнскo тeлe пo пaт нa пpимeнa нa пoлoвo пpeддeфиниpaнo сeмe (sex semen) изнeсувa 2.500 дeнaри.
2.7.	Директни плaкaњa зa oбeлeжaни гpлa oвци oд ситe кaтeгopии	-Кopисници нa oвaa пoдмepкa сe зeмјoдeлски стoпaнствa oдглeдувaчи нa oвци кoи пoсeдувaaт минимум 30 гpлa oвци oд ситe кaтeгopии eвидeнтиpaни вo Рeгистaрoт нa oдглeдувaлиштa нa oвци и иститe кe ги чувaaт нaјмaлкy дo 31.10.2019 гoдинa; -Висинaтa нa директните плaкaњa изнeсувa 1.000 дeнaри пo гpлo, oднoснo 1.100 дeнaри пo гpлo зa зeмјoдeлски стoпaнствa co пpијaвeн бpoј нa гpлa зa финaнcискa пoддpшкa oд минимум 50 дo мaкcимум 150 гpлa зa ситe кaтeгopии и вoзpaсти.
2.8.	Дoпoлнитeлни директни плaкaњa oд пoдмepкa 2.7 зa зaдржaнo жeнскo јaгнe	-Кopисници нa oвaa пoдмepкa сe зeмјoдeлските стoпaнствa oдглeдувaчи нa oвци и сe кopисници oд пoдмepкa 2.7. нa oвaa уpeдбa; -Висинaтa нa директните плaкaњa изнeсувa 700 дeнaри пo гpлo и сe исплaкa зa жeнскo јaгнe кoe нa 31.10.2019 гoдинa e нa вoзpaст oд 6 дo 18 мeсeци.
2.9.	Директни плaкaњa зa oбeлeжaни гpлa кoзи	-Кopисници нa oвaa мepкa сe зeмјoдeлските стoпaнствa oдглeдувaчи нa кoзи кoи пoсeдувaaт нaјмaлкy 10 гpлa кoзи oд ситe кaтeгopии eвидeнтиpaни вo Рeгистaрoт нa oдглeдувaлиштa нa кoзи и иститe кe ги чувaaт дo 31.10.2019 гoдинa; -Висинaтa нa директните плaкaњa изнeсувa 1.000 дeнaри пo гpлo, oднoснo 1.100 дeнaри пo гpлo зa зeмјoдeлски стoпaнствa co пpијaвeн бpoј нa гpлa зa финaнcискa пoддpшкa oд минимум 50 дo мaкcимум 150 гpлa зa ситe кaтeгopии и вoзpaсти.
2.10.	Дoпoлнитeлни директни плaкaњa oд пoдмepкa 2.9 зa зaдржaнo жeнскo јaрe	-Кopисници нa oвaa пoдмepкa сe зeмјoдeлските стoпaнствa oдглeдувaчи нa кoзи и сe кopисници oд пoдмepкa 2.9 нa oвaa уpeдбa; -Висинaтa нa директните плaкaњa изнeсувa 700 дeнaри пo гpлo и сe исплaкa зa жeнскo јaрe кoe нa 31.10.2019 гoдинa e нa вoзpaст oд 6 дo 18 мeсeци.
2.11.	Директни плaкaњa зa жeнски пpиплoдни гpлa-мaтopици	-Кopисници нa oвaa пoдмepкa сe зeмјoдeлските стoпaнствa кoи oдглeдувaaт жeнски пpиплoдни гpлa-мaтopици и пoсeдувaaт минимум двe гpлa мaтopици и иститe кe ги чувaaт нaјмaлкy дo 31.10.2019 гoдинa; -Висинaтa нa директните плaкaњa изнeсувa 1.000 дeнaри пo гpлo-мaтopицa, oднoснo 1.100 дeнaри пo гpлo-мaтopицa зa зeмјoдeлски стoпaнствa co пpијaвeн бpoј нa гpлa-мaтopици зa финaнcискa пoддpшкa oд минимум 6 дo мaкcимум 50 гpлa-мaтopици.
2.12.	Дoпoлнитeлни директни плaкaњa oд пoдмepкa 2.11 зa yмaтичeнo гpлo-мaтopицa	Кopисници нa oвaa пoдмepкa сe зeмјoдeлските стoпaнствa oдглeдувaчи нa мaтopици и сe кopисници oд пoдмepкa 2.11 нa oвaa уpeдбa; -Зeмјoдeлските стoпaнствa дa сe члeнoви или сe Пpизнaтa oргaнизaцијa нa oдглeдувaчи нa свини, a пpиплoднoтo гpлo мaтopицa нa дeнoт нa пoднeсувaњe нa бapaњeтo зa финaнcискa пoддpшкa дa e зaвeдeнo вo мaтичнa книгa; -Зeмјoдeлскoтo стoпaнствo дa e co минимaлни кaпaцитeти oд 50 гpлa;

		-Висината на директните плаќања изнесува 20% по уматичено грло од утврдената висина на поддршка во подмерка 2.11. од оваа уредба;
2.13.	Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во регистрирани кланични капацитети	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледале и продале или заклале најмалку 5 гоеници во период од мај 2018 година до април 2019 година во преработувачки капацитети запишани во Регистарот на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло; - Висината на директните плаќања за гоеници со тежина од 90 до 120 килограми по грло изнесува 1.000 денари по грло. Бројот на грла се пресметува скалесто и тоа: од 5-5.000 грла 100%, од 5.001 до 15.000 грла 80% и над 15.001 грла 40%. -Висината на директните плаќања за гоеници со минимална тежина од 121 килограми по грло изнесува 2.000 денари по грло. Бројот на грла се пресметува скалесто и тоа: од 5-5.000 грла 100%, од 5.001 до 15.000 грла 80% и над 15.001 грла 40%.
2.14.	Директни плаќања за одгледани и заклани бројлери во регистрирани кланични капацитети	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат одгледани и продадени или заклани бројлери во период од мај 2018 година до април 2019 година во преработувачки капацитети запишани во Регистарот на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло; -Висината на директните плаќања изнесува 40 денари по пиле.
2.15.	Директни плаќања за амортизирани несилки заклани во регистрирани кланични капацитети	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат одгледани и продадени или заклани амортизирани несилки во период од 01 октомври 2018 година до 30 септември 2019 година во преработувачки капацитети запишани во Регистарот на одобрени објекти за производство на храна од животинско потекло; -Висината на директните плаќања изнесува 125 денари по несилка.
2.16.	Директни плаќања за произведени еднодневни бројлерски пилиња и еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои произвеле за сопствени потреби или продале еднодневни бројлерски пилиња и еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди во период од мај 2018 година до април 2019 година; -Висината на директните плаќања изнесува 6 денари по пиле за сопствени потреби. -Висината на директните плаќања изнесува 10 денари за продадено пиле.
2.17.	Директни плаќања за регистрирано презимено пчелно семејство	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои поседуваат минимум 35 регистрирани презимени пчелни семејства; -Висината на директните плаќања изнесува 600 денари по пчелно семејство, односно 800 за оние земјоделски стопанства со пријавен број на пчелни семејства за финансиска поддршка од минимум 50 до максимум 100 пчелни семејства. -Задолжително одржување на бројот на пријавените презимени пчелни семејства е до 31.10.2019 година.
2.18.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.17. за пчелни семејства вклучени во селекција за производство на пчелни матици	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства запишани во Регистарот на одгледувалишта на пчели и се Одобрени институции (одгледувалишта на пчелни матици); -Висината на директните плаќања изнесува 1.000 денари по пчелно семејство кое е во контрола и е вклучено во селекција за производство на пчелни матици.
2.19.	Дополнителни директни плаќања за зголемен пријавен број на грла во основно стадо и пчелни семејства од бројот за кој е исплатена финансиска поддршка од претходната календарска година подмерките 2.1., 2.7., 2.9., 2.11. и 2.17.	-Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои имаат пријавено зголемен број на грла во основното стадо, и пчелни семејства од претходната година, запишани се во Регистарот на одгледувалишта на животни и Регистарот на одгледувалишта на пчели и се корисници од подмерките 2.1., 2.7., 2.9., 2.11. и 2.17. на оваа уредба; -Висината на директните плаќања изнесува од 30% од утврдената во основните подмерки 2.1., 2.7., 2.9., 2.11. и 2.17. и се однесува на зголемениот број.

(4) Поблиските критериуми за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за производство од дел II, код на мерка 211, 214 и 215 од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година, како и висината на директните плаќања се следни:

1) За директни плаќања за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за производство:

-Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои вршат земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за производство и се корисници од подмерките 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.7., 1.8., 1.9., 1.11 и 1.19. од став (2) и подмерките 2.1., 2.4., 2.6., 2.7., 2.9., 2.11., 2.13. и 2.17. од став (3) од овој член.

-Висината на директни плаќања за вршење на земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за производство е 15% од директни плаќања утврдени во оваа уредба и се доделува на следниот начин:

-директни плаќања по површина обработено земјоделско земјиште кај сите пријавени парцели кои се наоѓаат на надморска висина поголема од 700 метри согласно Системот за идентификација на земјишни парцели за подмерките 1.1., 1.2., 1.4, 1.5, 1.8., 1.11. и 1.19. од став (2) од овој член.

-директни плаќања по единица земјоделски производ од растително потекло кој е произведен на земјоделско земјиште кај сите пријавени парцели кои се наоѓаат на надморска висина поголема од 700 метри согласно Системот за идентификација на земјишни парцели за подмерките 1.7. и 1.9. од став (2) и точка 4) од овој став.

-директни плаќања по грло добиток и пчелно семејство за регистрирани одгледувалишта во населени места со надморска висина поголема од 700 метри или со број на жители помал од 100 за подмерките 2.1., 2.4., 2.6., 2.7., 2.9., 2.11., 2.13. и 2.17. од став (3) од овој член.

- 2) За дополнителни директни плаќања за подмерките од ставовите (2) и (3) на овој член сертифицирани како растително и сточарско органско производство и производство во преод.

-Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои имаат сертифицирано растително и сточарско органско производство и производство во преод согласно Законот за органско земјоделско производство.

-Висината на директните плаќања се зголемува за 30% во однос на директните плаќања предвидени во подмерките 1.4., 1.14., 1.15., 1.16. и 1.18. од став (2) на овој член.

-Висината на директните плаќања се зголемува за 50% во однос на директните плаќања предвидени во подмерка 1.1. алинеи 3, 4 и 5 од став (2) на овој член и во подмерките 2.1., 2.4., 2.7., 2.9., 2.11., 2.13., 2.14., 2.15. и 2.17. од ставот (3) на овој член.

-Висината на директните плаќања се зголемува за 70% во однос на директните плаќања предвидени во подмерките 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12. од став (2) на овој член за овоштарското и лозарското производство висината на директните плаќања се пресметува скалесто и тоа: од 0,1 ха до 10 ха 100%, од 10,1 ха до 40 ха 60%, од 40,1 ха до 60 ха 30% и над 60 ха 10%.

-Висината на директните плаќања се зголемува за 100% во однос на директните плаќања предвидени во подмерките 1.5. и 1.6. од ставот (2) на овој член.

- 3) За директни плаќања за површини наменети за зелено ѓубрење или угар во плодород.

-Корисници на оваа мерка се земјоделските стопанства кои имаат површини наменети за зелено ѓубрење или угар во плодород.

-Оваа мерка се однесува за површини на кои се одгледуваат тревни смеси кои служат за зелено ѓубрење или пак површините не се користат за земјоделско производство (се оставаат за угар во плодород), со исклучок на површините на кои угарот се применува повеќе од една година на иста површина.

-Висината на директните плаќања изнесува 3.500 денари по хектар.

- 4) За директни плаќања за преработка на органски производи и органски производи во преод од домашно потекло (вклучително за доработка и пакување на самоникнати видови со органско потекло).

-Корисници на оваа мерка се земјоделски стопанства и/или откупувачи запишани во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи кои имаат произведено преработки од примарни земјоделски органски производи или производи во преод од домашно потекло или пак имаат извршено доработка и пакување на самоникнати видови со органско потекло и истите ги имаат продадено.

-Висината на директните плаќања изнесува 10% од вредноста на произведените и продадени производи со максимален износ до 150.000,00 денари по оператор.

- 5) За директни плаќања за трговија или извоз на свежи и преработени органски производи и органски производи во преод од домашно потекло.

-Корисници на оваа мерка се земјоделски стопанства и/или откупувачи запишани во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи кои вршат трговија или извоз на свежи и преработени органски производи и органски производи во преод од домашно потекло.

-Висината на директните плаќања изнесува 5% од вредноста на продадени/извезени производи со максимален износ до 150.000 денари по оператор.

- 6) За посебни директни плаќања за стручна контрола и сертификација

-Корисници на оваа мерка се земјоделски стопанства и/или откупувачи запишани во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи од областа на органското земјоделско производство кои имаат добиено сертификат од овластено тело во 2019 година.

-Висината на директните плаќања изнесува 50% од трошоците за добиен сертификат издаден од овластено тело во 2019 година.

- 7) За посебни директни плаќања за анализа на својства на почва и производ кај земјоделски стопанства кои имаат извршени агрохемиски, педолошки или анализи на остатоци од пестициди и тешки метали на почва и во органски производи во 2019 година.

-Корисници на оваа мерка се земјоделски стопанства и/или откупувачи запишани во Регистарот на откупувачи на земјоделски производи кои имаат извршени агрохемиски, педолошки или анализи на остатоци од пестициди, тешки метали и други материи на почва и во органски производи во 2019 година.

-Висината на директните плаќања изнесува 70% од трошоците за анализа без данок на додадена вредност, но не повеќе од 9.000 денари по земјоделско стопанство.

- 8) Директни плаќања за грла говеда од автохтона раса Буша.

-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат говеда од расата Буша и имаат најмалку пет уматичени грла говеда од расата Буша обележани и евидентирани во Регистарот на одгледувалишта

на говеда и запишани во матична книга на Призната организација на одгледувачи на говеда од расата Буша на денот на поднесувањето на барањето.

-Земјоделските стопанства да се членови на Призната организација на одгледувачи на говеда од расата Буша и во 2018 година да ги спроведуваат мерките и активностите од одгледувачката Програма на Признатата организација на одгледувачи на говеда од расата Буша.

-Висината на директните плаќања изнесува 2.000 денари и се исплаќа за уматичено грло говедо од расата Буша и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.12.2019 година.

9) Директни плаќања за грла овци од автохтона раса Праменка (Овчеполка и Шарпланинска).

-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои се одгледувачи на овци од расата Праменка (Овчеполка и Шарпланинска) и имаат минимум 50 уматичени грла овци од расата Праменка (Овчеполка и Шарпланинска), обележани и евидентирани во Регистарот на одгледувалишта на овци и запишани во матична книга на Призната организација на одгледувачи на овци од расата Праменка (Овчеполка и Шарпланинска) на денот на поднесувањето на барањето.

-Земјоделските стопанства да се членови на Призната организација на одгледувачи на овци од расата Праменка (Овчеполка и Шарпланинска) и во 2018 година да ги спроведуваат мерките и активностите од одгледувачката Програма на Призната организација на одгледувачи на овци од расата Праменка (Овчеполка и Шарпланинска).

-Висината на директните плаќања изнесува 550 денари по грло и се исплаќа за уматичено грло овца и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.12.2019 година.

10) Директни плаќања за грла кози од автохтона раса Балканска коза.

-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои се одгледувачи на кози од расата Балканска коза и имаат минимум 50 уматичени грла кози од расата Балканска коза, обележани и евидентирани во Регистарот на одгледувалишта на овци и кози и запишани во матична книга на Призната организација на одгледувачи на кози од расата Балканска коза на денот на поднесувањето на барањето.

-Земјоделските стопанства да се членови на Призната организација на одгледувачи на кози од расата Балканска коза и во 2018 година да ги спроведуваат мерките и активностите од одгледувачката Програма на Призната организација на одгледувачи на кози од расата Балканска коза.

-Висината на директните плаќања изнесува 550 денари по грло и се исплаќа за уматичено грло кози и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.12.2019 година.

11) Директни плаќања за одгледување на стопанско корисно автохтоно овчарско куче Шарпланинец.

-Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои одгледуваат овци и кози, кои поседуваат најмалку 50 грла овци и/или кози евидентирани во Регистарот на овци и кози, и се сопственици на педигрирани кучиња од расата Шарпланинец на кои е извршена идентификација со микрочип на денот на поднесување на барањето.

-Максимален број е седум пријавени кучиња по земјоделско стопанство.

-Висината на директните плаќања изнесува 3.000 денари по куче и се исплаќа за куче од расата Шарпланинец кое е на возраст над шест месеци на 30.09.2019 година.

12) Директни плаќања за грла говеда од раса Бивол.

-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои одгледуваат говеда од раса Бивол, ги имаат обележано и евидентирано во Регистарот на одгледувалишта на говеда и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.12.2019 година.

-Висината на директните плаќања изнесува 9.000 денари по грло.

13) Директни плаќања за грла овци од автохтона раса Праменка (Каракачанска).

-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства сопственици на минимум 10 грла овци од расата Праменка (Каракачанска), ги имаат обележано и евидентирано во Регистарот на одгледувалишта на овци и да се инвентаризирани и карактеризирани од страна на овластена институција за спроведување на мерки и активности од Програмата за заштита на биолошката разновидност во сточарството и истите ќе ги чуваат најмалку до 31.12.2019 година.

-Висината на директните плаќања изнесува 5.000 денари по грло.

(5) Утврдениот минимум површина земјоделско земјиште и број на минимум грла добиток вклучително и минимум пчелни семејства во оваа уредба се намалува за 50% и тоа:

-За земјоделски стопанства кај кои сите пријавени парцели се наоѓаат на надморска висина поголема од 700 метри согласно Системот за идентификација на земјишни парцели и се применува за подмерки 1.1., 1.5., 1.8. и 1.11., од став (2) од овој член.

-За земјоделски стопанства кај кои сите пријавени одгледувалишта се регистрирани во населени места со надморска висина поголема од 700 метри или со број на жители помал од 100 и се применуваат за подмерки 2.7. и 2.9. од став (3) од овој член, со исклучок на подмерка 2.13. од став (3) од овој член за која утврдениот минимум е 2 грла и подмерка 2.17. од став (3) од овој член за која утврдениот минимум е 15 пчелни семејства.

(6) Корисници на директни плаќања се земјоделски стопанства кои ги исполнуваат барањата согласно Правилникот за Листа на посебни минимални услови за добра земјоделска пракса и заштита на животната средина.

(7) Во случај на несообразност со задолжителните барања или условите и посебните минимални услови за вкргена сообразност од членот 49 на Законот за земјоделство и рурален развој, намалувањата или исклучувањата на корисниците од директните плаќања ќе се врши согласно член 57 од Законот за земјоделство и рурален развој.

(8) Корисниците на подмерката 1.20. ќе бидат исклучени од исполнување на условите и барањата согласно Правилникот за Листа на посебни минимални услови за добра земјоделска пракса и заштита на животната средина.

Член 3 Начин на директни плаќања

(1) Директните плаќања во земјоделството за 2019 година ќе се извршуваат според поднесени барања за финансиска поддршка и рокови за поднесување на барањата со исклучок на подмерката 1.13. од член 2 став (2) од оваа уредба.

(2) Реализацијата на подмерката 1.13. од член 2 став (2) од оваа уредба ќе се врши според податоци за откупени количини необработен тутун од реколта 2018 година, внесени во Електронскиот систем за евиденција на тутун (ИСЕТ) од страна на правни лица регистрирани во Регистарот на откупувачи на тутун.

(3) Административните проверки и контроли потребни за реализација на директните плаќања се вршат врз основа на податоци евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства.

(4) Спроведување на мерките за директни плаќања по површина се врши врз основа на барања кои треба да содржат податоци за површината на катастарските парцели евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства. Максималната дозволена површина на катастарските парцели за кои се поднесува барање дополнително е ограничена со површината евидентирана во Системот за идентификација на земјишните парцели со утврдена употреба на земјоделско земјиште на земјоделското стопанство. Административните проверки се вршат врз основа на податоците за површината на катастарските парцели евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства со состојба на 15 март 2019 година и со податоците за површините евидентирани во Системот за идентификација на земјишните парцели со состојба на 15 март 2019 година. При контролата на самото место утврдувањето на големината на површината на декларираната култура се врши на целокупната парцела евидентирана во Системот за идентификација на земјишните (СИЗП) и за сите СИЗП парцели, кои како подлога целосно или делумно ги имаат катастарските парцели евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства и кои се наведени во барањето.

(5) Спроведување на подмерките на директните плаќања во поглед на утврдување на бројната состојба на говеда, овци, кози, женски приплодни грла-маторици и презимени пчелни семејства се вршат врз основа на податоци од Регистарот за идентификација и регистрација на домашни животни на денот на поднесување на барањето, а утврдување на бројна состојба на маторици врз основа на потврди издадени од регистрирани ветеринарни друштва.

(6) Спроведување на подмерката 2.12. од член 2 став (3) на оваа уредба, во поглед на утврдување на бројната состојба на уматичени грла – маторици се врши врз основа на податоци од Матичната книга на Признатата организација на одгледувачи на свињи запишана во Регистарот на Признати организации на одгледувачи на добиток, потврдени од Признатата организација на одгледувачи на свињи, а заверени од вршител

на јавна услуга за спроведување на мерки и активности од Заедничката Основна Програма за Одгледување на Добиток (ЗОПОД).

(7) Спроведување на подмерката 2.18. од член 2 став (3) на оваа уредба се врши врз основа на податоци од Регистарот на одгледувалишта на пчели во Агенцијата за храна и ветеринарство, Регистарот на одобрени институции-Одгледувалишта на пчелни матици во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и податоци потврдени од вршителот на јавна услуга за спроведување на мерки и активности од Заедничката Основна Програма за Одгледување на Добиток (ЗОПОД).

(8) Кога барателот ги нема намирено финансиските обврски кон Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта по основ на користење на пасишта во државна сопственост и подружниците на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, Јавното претпријатие Стрежево Битола, Јавното претпријатие за водостопанство Лисиче-Велес и Јавно претпријатие хидро систем Злетовица, Пробиштип по основ на неплатен воден надоместок ќе се овозможи меѓусебно пребивање на ненамирените финансиски обврски со одобрениот износ на финансиска поддршка, по претходна согласност на барателот со поднесена изјава заверена на нотар дека е согласен ненамирените обврски да се пребијат со одобрената финансиска поддршка.

(9) Изјавата од став (8) на овој член барателот е должен да ја достави до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во рок од 20 дена од денот на доставување на известувањето за ненамирени финансиски обврски од став (8) на овој член од страна на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

(10) Во случај кога барателот нема да достави согласност во рокот од став (9) од овој член, на истиот не му се исплаќа одобрениот износ на финансиска поддршка.

(11) Доколку одобрениот износ на финансиска поддршка на корисникот не е доволна за подмирување на сите обврски на корисникот утврдени во став (9) од оваа уредба, подмирувањето на обврските се врши по следниот редослед:

1. неплатена закупнина за користење на државно земјоделско земјиште,
2. обврски по однос на неплатен воден надомест и
3. неплатен надоместок за користење на државни пасишта.

(12) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство доставува до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој податоци за ненамирени финансиски обврски со состојба на 15 јануари 2019 година за следните основи:

-неплатена закупнина за користење на државно земјоделско земјиште и

(13) Подружниците на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, Јавното претпријатие Стрежево Битола, Јавното претпријатие за водостопанство Лисиче-Велес и Јавно претпријатие хидро систем Злетовица, Пробиштип доставуваат до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој податоци за ненамирени финансиски обврски со состојба на 15 јануари 2019 година по основ за неплатен воден надоместок.

(14) Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта доставува до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој податоци за ненамирани финансиски обврски со состојба на 15 јануари 2019 година за неплатен надоместок за користење на државни пасишта.

(15) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта и подружниците на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, Јавното претпријатие Стрежево Битола, Јавното претпријатие за водостопанство Лисиче-Велес и Јавно претпријатие хидро систем Злетовица, Пробиштип податоците од ставовите (12), (13) и (14) на овој член ги доставуваат до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој по електронски пат во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа уредба.

(16) Ажурирањето на внесените податоци врз основа на извршена уплата и/или технички грешки при пријавувањето на податоците за ненамирани финансиски обврски ќе го вршат Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта и подружниците на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, Јавното претпријатие Стрежево Битола, Јавното претпријатие за водостопанство Лисиче-Велес и Јавно претпријатие Хидро систем Злетовица, Пробиштип.

(17) Податоците од ставовите (13), (14) и (15) од овој член кои ги доставуваат: Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта и подружниците на Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, Јавното претпријатие Стрежево Битола, Јавното претпријатие за водостопанство Лисиче-Велес и Јавно претпријатие хидро систем Злетовица, Пробиштип до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој треба да ги содржат видот на обврската, висината на обврската (главен долг и камата), основот од кој произлегува обврската, податоци за должникот (име и презиме/назив, ЕМБГ/ЕМБС), податоци за сметка на субјектот на која треба да се изврши исплатата на обврската и истите треба да бидат целосни, комплетни и валидни за да се сметаат за основ за вршење на пребивање.

(18) Спроведувањето на директните плаќања од член 2 став (4) точките 8), 9) и 10) на оваа уредба, во поглед на утврдување на бројната состојба на говеда, овци и кози се вршат врз основа на податоци од Матичната книга на Признатата организација на одгледувачи, а заверени од вршител на јавна услуга за спроведување на мерки и активности од Заедничката Основна програма за Одгледување на добиток (ЗОПОД).

(19) Спроведување на директните плаќања од член 2 став (4) точка 11) на оваа уредба се врши врз основа на податоци од педигрето издадено од Кинолошки сојуз на Република Македонија.

(20) Спроведување на директните плаќања од член 2 став (4) точка 12) на оваа уредба се врши врз основа на податоци добиени од Регистарот на одгледувалишта на животни.

(21) Спроведувањето на директните плаќања од член 2 став (4) точка 13) на оваа уредба се врши врз основа на податоци добиени од овластена

институција за спроведување на мерки и активности од Програмата за заштита на биолошката разновидност во сточарството.

(22) Вкупниот максимален износ на директни плаќања по корисник пресметан во зависност од големината на површината на земјоделско земјиште, единицата земјоделски производ и бројот на грла добиток од подмерките од оваа уредба не може да биде поголем од 18.450.000 денари по корисник.

(23) Спроведувањето на мерката 8 „Помош за поддршка на трошоците за набавка на гориво за земјоделска механизација“ од дел IX од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година ќе се врши врз основа на податоци за големина на земјоделска површина по вид на земјоделски производ пријавени во барањата за финансиска поддршка во земјоделството во 2018 година, за директни плаќања по обработлива земјоделска површина за сите поледелски култури освен тутунот, директни плаќања по обработлива земјоделска површина за градинарско производство и цвеќе на отворено и во пластеници, директни плаќања по обработлива површина за одржување на постоечки овошни насади и директни плаќања по обработлива земјоделска површина за одржување на постоечки лозови насади, при што висината на помошта за:

- пченица, јачмен, пченка, ѓрж, овес, ориз, тритикале, хељда, сирак и просо изнесува 750 денари по хектар;
- хмељ, лен, леќа, кикирики, соја, сончоглед, маслодајна репка, добиточна репка, афион, шеќерна репка, памук, граор, еспарзета, добиточен грашок и наут (слануток) и луцерка изнесува 1.125 денари по хектар;
- домати, пипер, лубеница, диња, тиква, грав, боранија, грашок, компир, краставици, корнишони, зелка, кел, кромид, лук, праз, тиквички, зелена салата, брокула, спанаќ, карфиол, модар патлиџан, морков, целер, цвекло, пашканат, аспарагус, ротквици, цвеќе, култивирани лековити, ароматични и зачински растенија како и за лозови насади изнесува 2.250 денари по хектар;
- јаболко, круша, слива, праска, вишна, кајсија, цреша, јагода на отворено, малина, капина и боровинка изнесува 2.800 денари по хектар;
- дуња, мушмула, актинија, маслинка, калинка, јапонско јаболко, смоква, аронија, шип, рибизла, гоџи бери, бадем и лешник изнесува 2.000 денари по хектар и
- ореви и питоми костени изнесува 1.400 денари по хектар.

Доколку пресметаната висина на помош по земјоделско стопанство кое е со површина од 0,1 до 1 хектар е помала од 500 денари висината на помошта ќе се исплати во износ од 500 денари по земјоделско стопанство.

За набавка на дизел гориво за земјоделска механизација Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој спроведува постапка за доделување на договор за јавна набавка.

Член 4 **Рокови за поднесување на барања**

Крајните рокови за поднесување на барањата од член 3 на оваа уредба по одделни подмерки од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година се следни:

1. До 31 мај 2019 година за следните подмерки: 1.1., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.8., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 1.19. и 1.20 од член 2 став (2), подмерки 2.1., 2.2., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.16., 2.17., 2.18., 2.19. од член 2 став (3) и точки 1), 2), 3), 8), 9), 10), 11), 12) и 13) од член 2 став (4) од оваа уредба.

2. До 31 октомври 2019 година за подмерка 1.2. од член 2 став (2) од оваа уредба.

3. До 25 декември 2019 година за подмерките: 1.7. и 1.9. од член 2 став (2), точките: 4) 5), 6) и 7) од член 2 став (4) од оваа уредба.

4. За подмерката 2.3. и 2.15. од член 2 став (3) од оваа уредба крајниот рок за поднесување на барања се според следните периоди:

-до 16 мај 2019 година во период од 1 октомври 2018 година до 31 декември 2018 година,

-до 15 јуни 2019 година во период од 1 јануари 2019 година до 31 април 2019 година,

-до 5 ноември 2019 година во период од 1 мај 2019 година до 30 септември 2019 година.

Член 5

Правните лица кои се занимаваат со откуп, преработка и трговија на примарни земјоделски производи и услуги за колење, потребните податоци за реализирање на директните плаќања согласно Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година, на барање на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги доставуваат во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Прилог 1

Табела за минимално употребени количини семе по хектар

Вид	Минимална употребена количина на семе во кг./ха
Пченица	150
Јачмен	150
Тритикале	180
Рж	180
Овес	120
Ориз	170
Пченка	15
Сирак	10
Сончоглед	4,5
Просо	8
Хељда	40
Соја	80
Леќа	80
Наут	80
Добиточен грашок	150
Граор	100
Еспарзета	30
Луцерка	20

Прилог 2

Листа на засеани култивирани лековити, ароматични и зачински растенија

1. Valeriana officinalis – мачкина трева (валеријана)
2. Inula helenium L. – оман (голем корен, волско око)
3. Ocimum basilicum L – босилек
4. Trigonella foenumgraecum L – грчко семе (пискавица, сминдух)
5. Angelica archangelica L. - ангелика
6. Digitalis lanata Ehrh. – волнест напрсток (бесник)
7. Chamomilla recutita L. /Matricaria chamomilla - камилица
8. Centaurea cyanus L. – синчец
9. Silybum marianum L. – (сикавица, дива артичока, бадел)
10. Petroselinum crispum Mill. - магдонос
11. Calendula officinalis L. - невен
12. Achillea millefolium L. – ајдучка трева
13. Echinacea purpurea (angustifolia) – сончев шешир
14. Plangato lanceolata L. – теснолистен тегавец
15. Hissopus officinalis L. - изоп
16. Arnica montana - арника
17. Urtica dioica L. - коприва
18. Gentiana lutea L. - линџура
19. Verbascum phlomolides и Verbascum densiflorum – лопен
20. Malva silvestris L. – црн слез (див слез, голем слез)
21. Althaea officinalis L.– бел слез
22. Saturea hortensis (montana) L.– чубрица
23. Anetum graveolens L. - копар
24. Artemisia dracunculus– естрагон,
25. Coriandrum sativum L. – кориандер
26. Sinapsis alba L. – бел синап
27. Artemisia absinthium L. – пелин (бел пелин, питом пелин)
28. Cuminum cyminum L. - кумин
29. Carum carvi L -ким
30. Laurus nobilis L.- ловор
31. Stevia Rebaudiana L. - стевия

Прилог 3

Листа на повеќегодишни култивирани лековити, ароматични и зачински растенија

1. *Lavandula angustifolia* L. - лаванда
2. *Melissa officinalis* L. – маточина (пчелина трева, лимон трева)
3. *Mentha piperitae* L - нане
4. *Salvia officinalis* L. - жалфија
5. *Hipericum perforatum* L. - кантарион
6. *Majorana hortensis* (*Origanum majorana*) L. – мајоран
7. *Thymus vilgaris* L. - тимјан
8. *Thymus serpyllum* L.-мајчина душичка
9. *Rosmarinus officinalis* L.-рузмарин
10. *Origanum vulgare* - оригано
11. *Helichrusum italicum* - смиље
12. *Galeopsis tetrahit* L. - конопица

Прилог 4

Табела за минимален број на овошки - садници по хектар за постоечки производни
овошни насади по овошни видови

Ред. број	Овошен вид	Прифатливиот број на садници по хектар е над
1.	јаболка	400
2.	круши	330
3.	дуњи	500
4.	мушмула	550
5.	слива	330
6.	праски	330
7.	кајсија	400
8.	цреши	240
9.	вишна	500
10.	орев	70
11.	бадем	330
12.	лешник	270
13.	питом костен	200
14.	актинидија (киви)	550
15.	маслинка	330
16.	калинка	620
17.	јапонско јаболко	330
18.	смоква	500
19.	аронија	1400
20.	боровинка	2200
21.	шип	1660
22.	рибизла	3330
23.	малина	8000
24.	капина	1250
25.	јагода	31000
26.	гоџи бери	2500

Прилог 5

Листа на цветни култури

Едногодишни цветни култури:

1. *Celosia cristata* L. – петлова кикиришка, кикереска, петлов гребен, целозија,
2. *Amaranthus caudatus* L. – украсен штир, амарантус,
3. *Ageratum mexicanum* Sims. – агератум,
4. *Aster chinensis* L. – летна ѕвезда, летен астер,
5. *Calendula officinalis* L. – невен,
6. *Cosmos bipinnatus* Cav. – космос,
7. *Tagetes* sp. L. – цунцуле, таретес,
8. *Zinnia elegans* Jacq. – арнаутче, тодорче, бандера, цинија,
9. *Impatiens balsamina* L. – водениче,
10. *Begonia semperflorens* Link et Otto. – бонбонче, бегонија,
11. *Alyssum maritimum* Lam. – медарче, алисум, лобуларија,
12. *Matthiola incana* R.Br. – шебој,
13. *Lobelia erinus* L. – лобелија,
14. *Dianthus chinensis* L. – летен каранфил,
15. *Euphorbia marginata* Purch. – млечика, алпски снег,
16. *Salvia splendens* Ker.-Gawl. – жалфија, салвија,
17. *Mirabilis jalapa* L. – ноќна убавица, вампирче,
18. *Eschscholzia californica* Cham. – ешолција,
19. *Portulaca grandiflora* Hook. – пркос, калдрмче,
20. *Pelargonium* sp. L'Herit – сардела,
21. *Delphinium ajacis* L. – мамуза, ралица,
22. *Antirrhinum majus* L. – чавкина уста, зјајка,
23. *Petunia hybrida* Hort. – петунија,
24. *Verbena hybrida* Hort. – вербена.

Двогодишни цветни култури:

1. *Bellis perennis* L. – паричка, бела рада,
2. *Myosotis alpestris* F.W.Schmidt – незабравок, споменок,
3. *Cheiranthus cheiri* L. – миризлив шебој,
4. *Campanula medium* L. – свонче,
5. *Dianthus barbatus* L. – топ каранфил, турски каранфил,
6. *Silene pendula* L. – силене, плускавец,
7. *Alcea rosea* L. – градинарска ружа,
8. *Digitalis purpurea* L. – напрсток, дигиталис,
9. *Viola tricolor* Hort. non L. – темјанушка, љубичица.

Повеќегодишни цветни култури:

1. *Achillea* sp. L. – ајдучка трева,
2. *Aster* sp. L. – ѕвезда, астер,
3. *Chrysanthemum* sp. L. – хризантема,
4. *Gaillardia* sp. Fougén. – воловско око, гаилардија,
5. *Rudbeckia* sp. L. – рудбекија,
6. *Santolina* sp. L. – сантолина,
7. *Iberis* sp. L. – иберис,
8. *Campanula* sp. L. – свонче,
9. *Dianthus* sp. L. – каранфил,
10. *Sedum* sp. L. – седум, жедник,
11. *Lupinus* sp. L. – волчко, лупинус,
12. *Iris* sp. L. – перуника, ирис,
13. *Hemerocallis* sp. L. – дневен љиљан, дневен крин,
14. *Hosta* sp. Tratt. (syn. *Funkia* L.) – хоста, функија,
15. *Jucca* sp. L. – јука,
16. *Kniphofia* sp. Moench. (syn. *Tritoma* sp. Ker.) – книфофија, тритома,
17. *Phlox* sp. L. – бисерче, флокс,
18. *Primula* sp. L. – јаглика, петопрст,
19. *Anemone* sp. L. – анемона,
20. *Aquilegia* sp. L. – кандилце, аквилегија,
21. *Delphinium* sp. L. – мамуза, делфиниум,
22. *Paeonia* sp. L. – божур, арапче,
23. *Astilbe* sp. Buch. Ham. – астилбе,
24. *Bergenia* sp. Unch. – бергенија,
25. *Heuchera* sp. L. – корално свонче,
26. *Veronica* sp. L. – велигденче, вероника,
27. *Viola* sp. L. – темјанушка, љубичица.

Лукови цветни култури:

1. *Galanthus nivalis* L. – кокиче,
2. *Narcissus* sp. L. – штркоцвеќе, нарцис,
3. *Freesia* sp. Klatt. – фрезија,
4. *Gladiolus* sp. L. – гладиола,

5. *Iris* sp. L. – перуника, ирис,
6. *Colchicum* sp. L. – есенска качунка, мразовец,
7. *Fritillaria imperialis* L. – царски турбан, фритиларија,
8. *Hyacinthus* sp. L. – зумбул,
9. *Lilium* sp. L. – крин, љиљан, лилиум,
10. *Tulipa* sp. L. – лале.

За заштитени простори

Листно декоративни:

1. *Agave americana* L. F. Agavaceae – агава,
2. *Cordyline* sp. Comm. F. Agavaceae – кордилине,
3. *Dracaena* sp. L. F. Agavaceae – драцена, змаевец,
4. *Sansevieria* sp. Thunb. F. Agavaceae – сансевиерија,
5. *Alocasia macrorrhiza* L. F. Araceae – слоново уво,
6. *Dieffenbachia picta* Schott. F. Araceae – дифенбахија,
7. *Monstera* sp. Adans. F. Araceae – монстера,
8. *Philodendron* sp. Schott. F. Araceae – филодендрон,
9. *Scindapsus* sp. Schott. F. Araceae – сциндапсус,
10. *Fatsia (Aralia) japonica* Decne et Planch F. Araliaceae – аралија,
11. *Schefflera* sp. J.R. et Forst F. Araliaceae – шефлера, чадор дрво,
12. *Araucaria* sp. Juss. F. Araucariaceae – собна елка, араукарија,
13. *Tradescantia* sp. L. F. Commelinaceae – традесканција, телефонче,
14. *Aucuba japonica* Thunb. F. Cornaceae – аукуба,
15. *Cyperus alternifolius* L. F. Cyperaceae – водена палма,
16. *Codiaeum (Croton)* Rumph. F. Euphorbiaceae – кротон,
17. *Aloe arborescens* Mill. F. Liliaceae – алое,
18. *Asparagus* sp. L. F. Liliaceae – аспаргус, шпаргла,
19. *Aspidistra* sp. Ker. F. Liliaceae – аспидистра,
20. *Chlorophytum* sp. Ker-Gawl F. Liliaceae – хлорофитум,
21. *Ficus* sp. L. F. Moraceae – фикус,
22. *Peperomia* sp. Ruiz et Pav. F. Piperaceae – пеперомија,
23. *Pilea cadieri* F. Urticaceae – пилеја.

Цветно декоративни:

1. *Clivia miniata* F. Amaryllidaceae – кливија,
2. *Hippeastrum (Amaryllis)* F. Amaryllidaceae – хипеаструм, амарилис,
3. *Hoya carnosa* F. Asclepiadaceae – хоја, восочен цвет,
4. *Cineraria (Senecio) hybrida* F. Asteraceae – цинерарија, сенецио,
5. Цветно декоративни бегонии F. Begoniaceae – бегонија,
6. *Kalanchoe* F. Crassulaceae – каланхе,
7. *Azalea (Rhododendron) indica* F. Ericaceae – азалеја,
8. *Euphorbia pulcherrima* F. Euphorbiaceae – божиќно дрвце, божиќна звезда, мексикански црвен лист,
9. *Gloxinia (Sinningia) hybrida* F. Gesneriaceae – глоксинија, синингија,
10. *Saintpaulia ionantha* F. Gesneriaceae – африканска љубичица,
11. *Cyclamen persicum* F. Primulaceae – циклама, персиска љубичица, алпска љубичица,
12. *Primula* sp. F. Primulaceae – јарлика, петопрст, примула,
13. *Hydrangea hortensis* F. Saxifragaceae – хортензија,
14. *Calceolaria hybrida* F. Scrophulariaceae – калцеоларија, папучка.

Режен цвет:

1. *Alstroemeria* L. F. Amaryllidaceae – алстремерија,
2. *Anthurium* Schott. F. Araceae – антуриум,
3. *Calla* L. F. Araceae – кала,
4. *Chrysanthemum* L. F. Asteraceae – хризантема,
5. *Gerbera* Caff. corr. Spreng. – гербер,
6. *Dianthus* L. F. Caryophyllaceae – каранфил,
7. *Strelitzia* Banks. F. Musaceae – стрелиција, рајска птица,
8. *Rosa* L. F. Rosaceae – трендафил, роза,

389.

Врз основа на член 15 став (5) и член 72 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.1.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, по пат на непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје, со седиште во Скопје, ул. „11 Октомври“, бр.9 за градежно земјиште кое претставува дел од КП.бр.2003/1, КО Горно Коњаре, со површина од 259 м2, запишано во Имотен лист бр.1, согласно Извод од план бр.33 УПВНМ: за стопански комплекс во атар на село Горно Коњаре, м.в. Новине, м.в. Речица, 2011-2016 година, бр.21-5135/2 од 14.8.2018 година, донесен со Одлука на Општина Куманово бр.07-4173/13 од 6.4.2011 година за изградба на објект со намена Е2 - Комунална супроструктура - Трафостаница.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-597/1 29 јануари 2019 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, д-р Кочо Ангусев , с.р.
--	--

390.

Врз основа на член 38 ставови 3 и 4 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.2.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште под долгогодишен насад со непосредна спогодба со Друштвото за производство, преработка, трговија и услуги „Агро Кожувчанка“ ДООЕЛ, Кавадарци, на земјоделското земјиште со вкупна површина од 9ха 97ар 22м2 и тоа: КП бр. 1084/3, во место викано Камилки, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 62999 м2, КП бр. 1084/4, во место викано Камилки, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 1024 м2, КП бр.1084/5, во место викано Камилки, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 4398 м2 и КП бр. 1092 дел, во место викано Рибаречко, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 903 м2, запишани во ИЛ бр.447 за КО Паликура; КП бр. 1091 дел, во место викано Рибарско, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 276 м2, КП бр.1190 дел, во место викано Рибаречка, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 2805 м2, запишани во ИЛ бр.85 за КО Паликура; КП бр. 1096 дел, во место викано Рибаречко, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 2551м2, запишана во ИЛ бр.453 за КО Паликура; КП бр.1097 дел, во место викано Рибаречко, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 848 м2, КП бр.1101 дел, во место викано Рибарско, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 101 м2, запишани во ИЛ бр.367 за КО Паликура; КП бр. 1102 дел, во место викано Рибаречко, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 371м2, запишана во ИЛ бр.86 за КО Паликура; КП бр. 1105 дел, во место викано Рибаречко, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 653 м2, запишана во ИЛ бр.8 за КО Паликура; КП бр. 1106 дел, во место викано Камилки, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 6795 м2, КП бр. 1107дел, во место викано Камилки, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 6692 м2, КП бр. 1108 дел, во место викано Камилки, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 4078 м2 и КП бр. 1109 дел, во место викано Камилки, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 5228 м2, запишани во ИЛ бр.469 за КО Паликура.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува со времетраење до 8.2.2042 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-629/1 Претседател на Владата
5 февруари 2019 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

391.

Врз основа на член 38 ставови 3 и 4 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.2.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште под долгогодишен насад со непосредна спогодба со Друштвото за производство, преработка, трговија и услуги „Агро Кожувчанка“ ДООЕЛ, Кавадарци, на земјоделското земјиште со вкупна површина од 4ха 34ар 84м² и тоа: КП бр.993 дел, во место викано Лисичини дупки, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 4853м² и КП бр.994, во место викано Лисичини дупки, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 4225м², запишани во ИЛ бр.8 за КО Паликура; КП бр.995 дел, во место викано Лисичини дупки, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 3455м², запишана во ИЛ бр.326 за КО Пали-

кура; КП бр.996 дел, во место викано Лисичини дупки, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 4654м², запишана во ИЛ бр.367 за КО Паликура; КП бр.997 дел, во место викано Лисичини дупки, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 4324м², КП бр.1000 дел, во место викано Лисичини друмови, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 5728м² и КП бр.992/1 дел, во место викано Богев дол, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 16245м², запишани во ИЛ бр.469 за КО Паликура.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува со времетраење до 13.3.2047 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-630/1 Претседател на Владата
5 февруари 2019 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

392.

Врз основа на член 38 ставови 3 и 4 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.2.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, преработка, трговија и услуги „Агро Кожувчанка“ ДООЕЛ,

Кавадарци, на земјоделското земјиште под долгогодишен насад со вкупна површина од 2ха 51ар 80м² кое се наоѓа на КП бр. 1091-дел, во место викано Рибарско, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 490м² и КП бр.1190-дел, во место викано Рибаречко, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 2418м², запишани во Имотен лист бр.85 за КО Паликура; КП бр.1092-дел, во место викано Рибаречко, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 1437м², запишана во Имотен лист бр.447 за КО Паликура; КП бр.1096-дел, во место викано Рибаречко, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 19м², запишана во Имотен лист бр.453 за КО Паликура; КП бр.1097-дел, во место викано Рибаречко, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 6465м², КП бр.1101-дел, во место викано Рибарело, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 113м², КП бр.1103, во место викано Камилки, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 230м², КП бр.1104, во место викано Каменки, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 3233м², КП бр.1128, во место викано Рибаречко, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 36м², запишани во Имотен лист бр.367 за КО Паликура; КП бр.1099-дел, во место викано Рибаречко, катастарска култура лозје, катастарска класа 4, со површина од 2577м², КП бр.1106-дел, во место викано Камилки, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 4952м² и КП бр.1124-дел, во место викано Рибаречко, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 361м², запишани во Имотен лист бр.469 за КО Паликура; КП бр.1102-дел, во место викано Рибаречко, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 1259м², запишана во Имотен лист бр.86 за КО Паликура и КП бр.1105-дел, во место викано Рибаречко, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 1590м², запишана во Имотен лист бр.8 за КО Паликура.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува со времетраење до 8.2.2042 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-631/1
5 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

393.

Врз основа на член 38 став 3 и став 4 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.2.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, преработка, трговија и услуги „Агро Кожувчанка“ ДООЕЛ, Кавадарци, на земјоделското земјиште под долгогодишен насад со вкупна површина од 9ха 28ар 83м² и тоа: КП бр. 2490/2, во место викано Дукена, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 50017 м², КП бр. 2491, во место викано Дукена, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 545 м², КП бр. 2492, во место викано Дукена, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 2033 м², КП бр. 2493, во место викано Дукена, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 8513 м², КП бр. 2494, во место викано Дукена, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 13363 м², КП бр. 2495, во место викано Дукена, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 258 м² и КП бр. 2497, во место викано Дукена, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 18154 м², запишани во ИЛ бр.1739 за КО Сопот.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува со времетраење до 8.2.2042 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот од објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 45-632/1	Претседател на Владата
5 февруари 2019 година	на Република Македонија,
Скопје	Зоран Заев, с.р.

394.

Врз основа на член 38 став 3 и став 4 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.2.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, преработка, трговија и услуги „Агро Кожувчанка“ ДООЕЛ, Кавадарци, на земјоделското земјиште под долгогодишен насад, со вкупна површина од 9ха 44ар 39м2 и тоа: КП бр. 2460, во место викано Дукена, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 2284 м2, КП бр. 2462, во место викано Дукена, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 7727 м2, КП бр. 2467/1, во место викано Дукена, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 5082 м2, КП бр. 2468, во место викано Дукена, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со пов-

ршина од 4324 м2, КП бр. 2469, во место викано Дукена, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 17645 м2, КП бр. 2470, во место викано Дукена, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 15768 м2, КП бр. 2471, во место викано Дукена, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 6449 м2, КП бр. 2472, во место викано Дукена, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 2334 м2, КП бр. 2473, во место викано Дукена, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 439 м2, КП бр. 2476/1, во место викано Дукена, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 7753 м2, КП бр. 2477/1, во место викано Дукена, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 6391 м2, КП бр. 2478/1, во место викано Дукена, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 5696 м2, КП бр.2479/1, во место викано Дукена, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 6441 м2 и КП бр. 2480/1, во место викано Дукена, катастарска култура лозје, катастарска класа 3, со површина од 6106 м2, запишани во ИЛ бр.1463 за КО Сопот.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува со времетраење до 8.2.2042 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-633/1	Претседател на Владата
5 февруари 2019 година	на Република Македонија,
Скопје	Зоран Заев, с.р.

395.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18), а во врска со член 5 од Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ („Службен весник на Република Македонија“ бр.83/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.2.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА СОГЛАСНО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ПО ПРОЕКТОТ „ВОДОСНАБДУВАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ“

Член 1

Во Одлуката за распределба на средства согласно Договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ („Службен весник на Република Македонија“ бр.154/10 и 113/15), во член 1, износот „48.650.000“ се заменува со износот „48.380.000“.

Член 2

Во членот 2 табелата се заменува со нова табела која гласи:

Ред. бр.	Име на општина	Вкупно распределени средства во ЕВРА
1	Арачиново	96.150
2	Берово	569.655
3	Битола	1.812.201
4	Богданци	208.615
5	Боговиње	508.742
6	Босилово	410.088
7	Брвеница	349.205
8	Валандово	543.253
9	Василево	419.815
10	Вевчани	98.173
11	Велес	1.559.600
12	Виница	688.141
13	Врапчиште	483.023
14	Гевгелија	669.450
15	Гостивар	1.438.203
16	Градско	296.424
17	Дебар	461.776
18	Дебрга	435.190
19	Делчево	689.661
20	Демир Капија	332.980
21	Демир Хисар	473.497
22	Дојран	205.200
23	Долнени	487.229

24	Желино	538.345
25	Зелениково	157.902
26	Зрновци	107.858
27	Илинден	150.602
28	Јегуновце	375.898
29	Кавадарци	1.743.020
30	Росоман	
31	Карбинци	431.500
32	Кичево	1.637.195
33	Конче	251.838
34	Кочани	1.123.231
35	Кратово	889.741
36	Крива Паланка	1.238.971
37	Кривогаштани	169.765
38	Крушево	279.554
39	Куманово	3.387.016
40	Липково	1.074.268
41	Лозово	210.667
42	Маврово и Ростуша	862.006
43	Македонска Каменица	308.327
44	Македонски Брод	771.278
45	Могила	271.065
46	Неготино	723.004
47	Новаци	465.474
48	Ново Село	397.126
49	Охрид	1.150.229
50	Петровец	197.894
51	Пехчево	244.448
52	Пласница	111.552
53	Прилеп	1.655.171
54	Пробиштип	759.159
55	Радовиш	893.542
56	Ранковце	480.912
57	Ресен	603.252
58	Свети Николе	846.191
59	Сопиште	171.251

60	Старо Нагоричане	874.689
61	Струга	1.421.588
62	Струмица	1.125.307
63	Студеничани	260.947
64	Теарце	432.701
65	Тетово	1.229.709
66	Центар Жупа	283.269
67	Чашка	800.181
68	Чешиново - Облешево	318.853
69	Чучер Сандево	177.589
70	Штип	1.516.680
71	Аеродром	221.755
72	Бутел	154.321
73	Гази баба	337.470
74	Горче Петров	182.407
75	Карпош	199.922
76	Кисела Вода	190.488
77	Сарај	317.592
78	Центар	137.522
79	Чаир	182.547
80	Шуто Оризари	98.942
	Р.Македонија	48.380.000

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-650/1
5 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

396.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, и 140/18), а во врска со член 6 од Финансискиот договор по проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“, Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.2.2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА КОНСУЛТАНТ СОГЛАСНО ФИНАНСИСКИОТ ДОГОВОР ПО ПРОЕКТОТ „ВОДОСНАБДУВАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ“

Член 1

Во Одлуката за утврдување на средствата за ангажирање на консултант согласно Финансискиот договор по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води („Службен весник на Република Македонија“ бр.154/10 и 113/15), во член 2, износот „1.350.000,00“ се заменува со износот „1.620.000,00“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-650/2 Претседател на Владата
5 февруари 2019 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

397.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19) и член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.2.2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПРАШНИК“ ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Концесијата за детални геолошки истражувања на минералната сировина се доделува во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина на локалитетот за кој се предлага доделување.

Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина се стекнува со доделување на концесија, како и дека се работи за истражување на минералната сировина, потребно е да се додели под концесија минералната сировина определена со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања се создавање на услови за рамномерно истражување на минералната сировина и создавање услови за нејзина експлоатација.

Член 3

Предмет на концесијата е вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина – минерална вода на локалитетот “Прашник” општина Кавадарци.

Концесијата за детални геолошки истражувања ќе се додели на понудувачот кој ќе успее да ги задоволи условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања на минералната суровина ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 120 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува до Владата на Република Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-745/1

5 февруари 2019 година

Скопје

Претседател на Владата

на Република Македонија,

Зоран Заев, с.р.**398.**

Врз основа на член 383 став (1) точка 6) и точка 7), а во врска со член 421 став (1) и став (3) и член 427 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018) и во врска со член 7 став (1), член 9 став (2) и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Владата на Република Македонија во својство на Собрание на акционери на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности **МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ** Скопје во државна сопственост, на седницата одржана на 5.2.2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ, СО ВЛОГОВИ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА НОВИ АКЦИИ ОД СЕДМА ЕМИСИЈА ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА****Фирма и седиште на издавачот****Член 1**

Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, ЕМБС 6664903, ул. „Булевар Свети Климент Охридски“ бр.56 б Скопје, (во понатамошен текст: Друштвото), ја зголемува основната главнина со влогови преку издавање нови акции од седма емисија, по пат на приватна понуда.

Предмет на регулирање**Член 2**

Друштвото ја зголемува основната главнина со влогови преку издавање на нови 8.925 обични акции од седма емисија, по пат на приватна понуда, во согласност со Законот за трговските друштва, Законот за хартии од вредност и подзаконските прописи.

Начин на издавање на хартиите од вредност**Член 3**

Зголемувањето на основната главнина се врши со парични влогови преку издавање нови акции од седма емисија, по пат на приватна понуда, за познати купувачи.

Целта поради која се издаваат хартиите од вредност**Член 4**

Друштвото издава хартии од вредност заради зголемување на основната главнина на Друштвото, односно заради создавање услови за непречено функционирање.

Број, род и класа на хартиите од вредност кои се издаваат**Член 5**

Друштвото издава 8.925 обични акции.

Номинална вредност на хартиите од вредност**Член 6**

Номиналната вредност на една обична акција е 100 ЕВРА, односно номиналната вредност на сите нови издадени обични акции изнесува 892.500 ЕВРА, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија објавен на денот пред денот на донесување на одлуката за зголемување на основната главнина.

Продажна цена на хартиите од вредност**Член 7**

Продажната цена на хартиите од вредност кои се емитираат е во висина од 100 ЕВРА по една акција, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија објавен на денот пред денот на донесување на одлуката за зголемување на основната главнина.

Вкупна вредност на емисијата**Член 8**

Друштвото издава обични акции во вкупна вредност од 892.500 ЕВРА, во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на Република Македонија објавен на денот пред денот на донесување на одлуката за зголемување на основната главнина.

Права кои произлегуваат од обичните акции**Член 9**

Имателите на обичните акции имаат право на глас на тој начин што секоја обична акција обезбедува право на еден глас во Собранието на Друштвото.

Покрај правото од став 1 на овој член, обичните акции ги даваат следниве права:

- право на исплата на дел од добивката – дивидендата;
- право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата односно стечајната маса на Друштвото;
- други права во согласност со Законот и Статутот на Друштвото.

Начин на исплата на дивиденда**Член 10**

Новите издадени акции од зголемената основна главнина учествуваат во распределбата на добивката во годината во која е извршено зголемувањето на основната главнина, сметано на номиналната вредност на акциите.

Начин, време и место на запишување на хартии од вредност**Член 11**

Новоиздадените хартии од вредност се запишуваат во рок од 15 дена од конечноста на решението за давање одобрение за издавањето на хартиите од вредност од Комисијата за хартии од вредност.

По реализација на седмата емисија за зголемување на основната главнина се поднесува пријава за упис во Централниот регистар на Република Македонија, во рок од 8 дена од денот на зголемувањето на основната главнина.

Новоиздадените акции се евидентираат во дематеријализирана форма во Централниот депозитар за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена по уписот во Трговскиот регистар.

Начин и краен рок на уплата на хартиите од вредност**Член 12**

Хартиите од вредност кои се предмет на приватната понуда се уплатуваат во рок од 15 календарски дена од конечноста на решението на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на сметката на Друштвото.

Начин на објавување на издавањето на хартиите од вредност**Член 13**

Друштвото ја известува јавноста за седмата емисија на хартии од вредност првиот ден по конечноста на решението за давање одобрение за издавањето на хартиите

те од вредност од Комисијата за хартии од вредност, со објавување на соопштение на македонски јазик во еден дневен весник што излегува на територијата на Република Македонија.

Друштвото ја известува Комисијата за хартии од вредност, како и јавноста, за запишаните и платени хартии од вредност, односно за процентот на реализација на емисијата, најдоцна во рок од 5 работни дена од завршување на приватната понуда. Известувањето во пропишана форма се поднесува до Комисијата за хартии од вредност и се објавува во еден дневен весник што излегува на територија на Република Македонија.

Друштвото ја известува Комисијата за хартии од вредност за уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар и за регистрација на новоиздадените акции во депозитарот за хартии од вредност, најдоцна во рок од 5 работни дена по уписот во Централниот депозитар за хартии од вредност.

Постапка за распределба на хартиите од вредност помеѓу одделните купувачи во случај на приватна понуда

Член 14

Новоиздадените хартии од вредност се наменети за запишување и уплаќање на хартии од вредност од еден познат купувач – институционален инвеститор, кој во едно е и постоечки акционер во Друштвото.

Идентитет на познати купувачи при приватна понуда

Член 15

Новоиздадените хартии од вредност се наменети за запишување и уплата од страна на Влада на Република Македонија со седиште во Скопје на ул. „Булевар Илинден“ бр.2, со ЕМБС 4064674.

Висината на паричниот влог изнесува 892.500 евра.

По уплатата и запишувањето на новоиздадените хартии од вредност, Владата на Република Македонија се стекнува со 8.925 обични акции.

Извори на средства

Член 16

Средствата се обезбедени во Буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2019 година на сметка 130010025663718, Потпрограма 3Д-Гасификација, ставка 485 Вложувања и нефинансиски средства.

Останати одредби

Член 17

Се задолжува Извршниот директор на Друштвото да ја извести јавноста за седмата емисија на хартии од вредност со објавување на соопштение во еден дневен весник што излегува на територија на Република Македонија.

Се задолжува Извршниот директор на Друштвото да ја извести Комисијата за хартии од вредност и јавноста за реализацијата на хартиите од вредност, да изврши упис на емисијата во Централниот регистар на Република Македонија, упис на новоиздадените акции во Централниот депозитарот за хартии од вредност, како и да ја извести Комисијата за хартии од вредност за уписите, во законски предвидените рокови за секое поединечно дејствие.

Член 18

Се овластува Одборот на директори на Друштвото по завршување на емисијата да изготви Пречистен текст на Статутот на Друштвото, во кој ќе се изврши усогласување на одредбите кои ја уредуваат основната главнина и бројот на акциите.

Член 19

За се што не е уредено со оваа одлука важат одредбите од Законот за хартии од вредност, Законот за трговските друштва и подзаконските прописи од Комисијата за хартии од вредност.

Член 20

Рокот за спроведување на оваа одлука е 1 (една) година сметано од денот на нејзиното влегување во сила.

Член 21

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-990/1 Претседател на Владата
5 февруари 2019 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

399.

Врз основа на член 47, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.2.2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ**

Член 1

Да се изврши продажба на движни ствари, сопственост на Република Македонија и тоа:

1. Блокови, ракетно гориво за градобидни ракети, 7005 класифицирани парчиња + околу 200 нестандартни парчиња+над 400 празни пакувања со вкупна тежина од 14.467,39 кг;

2. Гориво во тврда агрегатна состојба (Цатомотор)

40 парчиња со вкупна тежина од 578,8 кг;

3. Ракетно гориво во форма на платно за градобидни ракети, 738,41 кг;

4. Реагенс за градобидни ракети 2610 кг;

5. Градобидни ракети комплетираны, амбалажирани, (запечатени) 10 парчиња;

6. Градобидни ракети комплетираны, неамбалажирани, (незапечатени) 27 парчиња;

7. Градобидни ракети делумно комплетираны 48 парчиња;

8. Градобидни ракети делумно комплетираны (цилиндри) 23 парчиња;

9. Глави за противградни ракети 42 парчиња;

10. Елементи за градобидни ракети со шеферси 252 парчиња;

11. Глави за противградни ракети комплетираны само со детонаторски каписли 38 парчиња.

Член 2

Продажбата на движните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши заедно по пат на електронско јавно наддавање, преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управа за имотно-правни работи, со проценета вредност, утврдена согласно со Проценката од Бирото за судски вештачења бр.СВ V 264/2018 од 1.2.2019 година, во износ од 61.500,00 денари.

Почетната цена за електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност и истата изнесува 61.500,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет-страница: www.e-aukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-1004/1
5 февруари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

400.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18), а во врска со член 42 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.2.2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Член 1

Во Одлуката за отстапување на користење на движни ствари на Дирекцијата за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 221/2018), по членот 3, се додава нов член 3а кој гласи:

„Член 3а

Оваа одлука престанува да важи по спроведување на продажбата на движните ствари. “

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-1005/1
5 февруари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

401.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18), а во врска со член 42 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.2.2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Член 1

Во Одлуката за отстапување на користење на движни ствари на Дирекцијата за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 172/2018), по членот 3, се додава нов член 3а кој гласи:

„Член 3а

Оваа одлука престанува да важи по спроведување на продажбата на движните ствари.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-1008/1 Заменик на претседателот
5 февруари 2019 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

402.

Врз основа на член 173 став (1) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.2.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЦЕЛИ ЗА УЧЕСТВОТО НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ ВО БРУТО-ФИНАЛНАТА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА И ЗА УЧЕСТВОТО НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ ВО ФИНАЛНАТА ПОТРОШУВАЧКА НА ЕНЕРГИЈА ВО ТРАНСПОРТОТ (*)¹

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат националните задолжителни цели кои треба да се постигнат до 2020 година за учество на енергија произведена од обновливи извори во:

- 1) бруто-финалната потрошувачка на енергија и
- 2) финалната потрошувачка на енергија во транспортот.

(*)¹ Обврските произлегуваат од Директивата 2009/28/ЕЦ од 23 април 2009 за промоција за користење на енергија од обновливи извори

Член 2

(1) Процентуалното учество на обновливите извори на енергија во бруто-финалната потрошувачка на енергија до 2020 година треба да изнесува 23%.

(2) Процентуалното учество на обновливите извори на енергија во финалната потрошувачка на енергија во транспортот до 2020 година треба да изнесува 10%.

(3) Целите од ставовите (1) и (2) од овој член треба да се постигнат со имплементирање на мерките утврдени во Акцискиот план за обновливи извори на енергија.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за целите и годишната динамика на порастот на учеството на енергијата од обновливи извори на енергија во финалната потрошувачка на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-1051/1 Заменик на претседателот
5 февруари 2019 година на Владата на Република
Скопје Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

403.

Врз основа на член 187 став (4) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.2.2019 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ВКУПНАТА ИНСТАЛИРАНА МОЌНОСТ НА
ПОВЛАСТЕНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се пропишува вкупната инсталирана моќност на повластените производители на електрична енергија.

Член 2

Вкупната инсталирана моќност на електроцентрали за која се доделуваат повластени тарифи за произведени и откупена електрична енергија изнесува:

- 1) 86 MW за ветерни електроцентрали,
- 2) 10 MW за термоелектроцентрали на биомаса, и
- 3) 20 MW за термоелектроцентрали на биогаз, при што:
 - 7 MW за термоелектроцентрали на биогаз се доделуваат до 31 декември 2019 година, и
 - 13 MW за термоелектроцентрали на биогаз се доделуваат од 1 јануари 2020 година.

Член 3

Вкупната инсталирана моќност на фотонапонските електроцентрали за која се доделуваат премии за произведена и продадена електрична енергија изнесува 200 MW.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за вкупната инсталирана моќност на повластените производители на електрична енергија за кои се применуваат повластени тарифи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 111/18).

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-1065/1
5 февруари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

404.

Врз основа на член 91 алинеја 8 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/91), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.2.2019 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА НАЦИОНАЛНОТО СОБРАНИЕ НА БОЛИВАРСКАТА РЕПУБЛИКА ВЕНЕЦУЕЛА, ХУАН ГУАИДО ЗА ПРЕОДЕН ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ДРЖАВАТА ДО СПРОВЕДУВАЊЕТО НА НОВИ ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ ИЗБОРИ****Член 1**

Со оваа одлука се признава претседателот на Националното собрание на Боливарската Република Венецуела, Хуан Гуаидо за преоден претседател на државата до спроведувањето на нови претседателски избори.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-1126-/1
5 февруари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

405.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.2.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВОТО ЗА ИЗГРАДБА И ОПЕРИРАЊЕ СО ХИДРОЦЕНТРАЛИ НОРД ЕНЕРГИ ГРУП ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, по пат на непосредна спогодба на Друштво за изградба и оперирање со хидроцентрали НОРД ЕНЕРГИ ГРУП ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, со седиште во Тетово, ул. „Борис Кидрич“ бр. 1, за градежно земјиште во вкупна површина од 1622 м² и тоа:

-КП бр. 4/11 КО Доброште-вгр, со површина од 348 м² запишано во Имотен лист број 1951;

-КП бр. 4/9 КО Доброште-вгр, со површина од 4 м² евидентирано во Имотен лист број 2113;

-КП бр. 2763 Доброште-вгр, со површина од 4 м² евидентирано во Имотен лист број 1950;

-КП бр. 282/3 Доброште-вгр, со површина од 664 м² евидентирано во Имотен лист број 1950;

-КП бр. 2960/5 Доброште-вгр, со површина од 97 м² евидентирано во Имотен лист број 312;

-КП бр. 2960/6 Доброште-вгр, со површина од 159 м² евидентирано во Имотен лист број 312;

-КП бр. 9/2 КО Првце, со површина од 154 м² евидентирано во Имотен лист број 134;

-КП бр. 239/2 КО Првце, со површина од 2 м² евидентирано во Имотен лист број 135;

-КП бр. 250/4 КО Првце, со површина од 32 м² евидентирано во Имотен лист број 22 и

-КП бр. 250/5 КО Првце, со површина од 160 м² евидентирано во Имотен лист број 22,

Согласно со проектот за инфраструктура за изградба на мала хидроелектрична централа Габровска река со референтен бр.103 со пропратни објекти со тех. бр.188/13 од јануари 2014, одобрен од Министерството за транспорт и врски со потврда Бр. 75-2401/9 од 15.9.2014 година, за изградба на мала хидроелектрична централа.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8964/1-18	Претседател на Владата
5 февруари 2019 година	на Република Македонија,
Скопје	Зоран Заев, с.р.

406.

Врз основа на член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 140/07, 107/08, 131/08, 26/13, 39/14, 61/15, 103/15 и 226/15), а во врска со член 10 став 2 од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за Безбедност на Обединетите Нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 г. и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/19), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.2.2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОТВОРАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СОЛУН****Член 1**

Со оваа одлука Република Северна Македонија отвора Генерален Конзулат во Република Грција, со седиште во Солун.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Со денот на влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за отворање Генерален Конзулат на Република Македонија во Солун, Република Грција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/02) и Одлуката за отворање на Канцеларија за конзуларни, економски и трговски работи на Република Македонија во Република Грција, со седиште во Солун („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/04).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со влегувањето во сила на Одлуката за прогласување на амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV и XXXVI на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/19).

Бр. 45-1083/1
5 февруари 2019 година
Скопје
Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

407.

Врз основа на член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 140/07, 107/08, 131/08, 26/13, 39/14, 61/15, 103/15 и 226/15), а во врска со член 10 став 2 од Конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за Безбедност на Обединетите Нации, за престанување на важноста на привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/19), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.2.2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОТВОРАЊЕ АМБАСАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО АТИНА****Член 1**

Со оваа одлука Република Северна Македонија отвора Амбасада во Република Грција со седиште во Атина.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со влегувањето во сила на Одлуката за прогласување на амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/19).

Бр. 45-1113/1
5 февруари 2019 година
Скопје
Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

408.

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 238/18), член 7 став (3) и став (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17 и 83/18), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и 39/16), член 12 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16 и 172/16) и член 66 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.2.2019 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2019 ГОДИНА**

I

Средствата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година во вкупен износ од 6.138.767.000 денари, обезбедени согласно Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.238/18) раздел 140.04 програма 2 потпрограма 20 ставка 464 разни трансфери ќе се користат според следните мерки:

Број на мерка	Мерки за поддршка на доходот на земјоделските стопанства	Вкупен износ на мерката во денари
1.	Директни плаќања за растително производство	2.000.000.000
2.	Директни плаќања за сточарско производство	1.000.000.000
Мерки за дополнителна поддршка за развој на земјоделството (државна помош во земјоделството)		
3.	Помош во премии и осигурување	70.000.000
4.	Помош за заштита на земјоделското земјиште	1.000.000
5.	Помош за одделни категории носители на земјоделско стопанство	10.000.000
6.	Помош во сточарскиот сектор	12.000.000
7.	Финансиска поддршка за складирање на пченица од домашно производство од род 2019 година	1.000.000
8.	Помош за поддршка на трошоците за набавка на гориво за земјоделска механизација	200.000.000
9.	Материјални трошоци за спроведување на Програмата	15.000.000
10.	Заостанати обврски по мерки од Програмите за финансиска поддршка во земјоделството од 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 година	2.829.767.000
	Вкупно	6.138.767.000

II

Средствата од дел I мерка 1 од оваа програма наменети за директни плаќања за растително производство во износ од 2.000.000.000 денари ќе се користат според следните подмерки:

Бр. на подмерка	Име на подмерката
1.1.	Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за сите поделелски култури со исклучок на тутун
1.2.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1. за обработлива земјоделска површина со големина од 5 до 50 хектари
1.3.	Директни плаќања за произведена и предадена оризова арпа од реколта 2018 година во регистрирани откупувачи
1.4.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.1. за обработлива земјоделска површина со сончоглед
1.5.	Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за градинарско производство и цвеќе на отворено и во пластеници
1.6.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.5. за производство под контролирани услови на домати, пиперки и краставици
1.7.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.5. за градинарски култури предадени во преработувачки капацитети
1.8.	Директни плаќања по обработлива површина за одржување на постоечки овошни насади
1.9.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 1.8 за овошни култури предадени во преработувачки капацитет
1.10.	Дополнителни директни плаќања по површина за реконструирани овошни насади заради промена на сортна структура
1.11.	Директни плаќања по обработлива земјоделска површина за одржување на постоечки лозови насади
1.12.	Дополнителни директни плаќања по површина за реконструирани лозови насади заради промена на сортна структура
1.13.	Директни плаќања за произведен и продаден необработен тутун од реколта 2018 година
1.14.	Директни плаќања за производство на домашен сертифициран семенски материјал од прва и втора генерација за житни, индустриски, фуражни и градинарски култури
1.15.	Директни плаќања за производство на домашен лозов и овошен саден материјал
1.16.	Директни плаќања за производство на сертифициран посадочен материјал за градинарски производи и цветни култури
1.17.	Директни плаќања за производство на млади растенија од цвеќе во инвитро услови
1.18.	Директни плаќања за производство на предосновен и основен семенски материјал за житни култури
1.19.	Дополнителни директни плаќања од подмерки 1.5., 1.8. и 1.11. за поддршка на промената на типот на производство од житни култури во градинарски култури, овошни и лозови насади за вкупни површини по стопанство помали од 5 ха
1.20.	Директни плаќања за обработлива земјоделска површина со големина од 0,2 до 1 хектар

III

Средствата од дел I мерка 2 од оваа програма наменети за директни плаќања за сточарското производство во износ од 1.000.000.000 денари ќе се користат според следните подмерки:

Бр. на подмерка	Име на подмерката
2.1.	Директни плаќања за обележани грла говеда
2.2.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.1. за основни стада за производство на говедско месо
2.3.	Директни плаќања за произведено и предадено кравјо, овчо и козјо млеко
2.4.	Директни плаќања за одгледани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет
2.5.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.4. за одгледани и заклани грла говеда во регистриран кланичен капацитет
2.6.	Директни плаќања за добиено теле по пат на В/О
2.7.	Директни плаќања за обележани грла овци од сите категории
2.8.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.7 за задржано женско јagne
2.9.	Директни плаќања за обележани грла кози
2.10.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.9 за задржано женско јаре
2.11.	Директни плаќања за женски приплодни грла-маторици
2.12.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.11 за уматичено грло-маторица
2.13.	Директни плаќања за одгледани и заклани гоеници во регистрирани кланични капацитети
2.14.	Директни плаќања за одгледани и заклани бројлери во регистрирани кланични капацитети
2.15.	Директни плаќања за амортизирани несилки заклани во регистрирани кланични капацитети
2.16.	Директни плаќања за произведени еднодневни бројлерски пилиња и еднодневни женски пилиња од јајценосни хибриди
2.17.	Директни плаќања за регистрирано презимено пчелно семејство
2.18.	Дополнителни директни плаќања од подмерка 2.17. за пчелни семејства вклучени во селекција за производство на пчелни матици
2.19.	Дополнителни директни плаќања за зголемен пријавен број на грла во основно стадо и пчелни семејства од бројот за кој е исплатена финансиска поддршка од претходната календарска година подмерките 2.1, 2.7, 2.9, 2.11. и 2.17.

IV

Средствата од дел I мерка 3 од оваа програма во износ од 70.000.000 денари за помош во премии и осигурување ќе се користат согласно со член 98 од Законот за земјоделство и рурален развој со максимален износ на поддршка од 150.000 денари по земјоделско стопанство.

V

Средствата од дел I мерка 4 од оваа програма во износ од 1.000.000 денари ќе се користат за анализа на физичките и хемиските својства на почвата на земјоделски стопанства кои имаат извршени агрохемиски или педолошки анализи во 2019 година и тоа 70% од трошоците за анализа без данок на додадена вредност, но не повеќе од 9.000 денари по земјоделско стопанство.

VI

Средствата од дел I мерка 5 од оваа програма во износ од 10.000.000 денари за помош за одделни категории носители на земјоделско стопанство ќе се користат согласно член 102 од Законот за земјоделство и рурален развој како дополнителна помош која се доделува на земјоделски стопанства корисници на директните плаќања.

Дополнителната помош се доделува на следните категории носители на земјоделски стопанства:

-Дополнителна помош од 5% на правно лице регистрирано во ЕРЗС како земјоделско стопанство кое е основано од носителот или членот на семејно-земјоделско стопанство со целокупниот земјоделски имот на семејно-земјоделско стопанство освен објекти за домување или престојување на земјоделски производители;

-Дополнителна помош од 10% на млад земјоделец носител на семејно-земјоделско стопанство;

-Дополнителна помош од 20% на носител на семејно-земјоделско стопанство кој е регистриран вршител на земјоделска дејност согласно со Законот за вршење на земјоделска дејност или е регистриран како индивидуален земјоделец согласно со Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Дополнителната помош се доделува на земјоделски стопанства корисници на директни плаќања кои имаат:

- од минимум 5 до максимум 50 ха пријавена површина од подмерката 1.1. од дел II на оваа програма со задолжителна употреба на сертифициран семенски материјал,

- од минимум 1 до максимум 5 ха пријавена површина од подмерката 1.5. од дел II на оваа програма,

- од минимум 1 до максимум 5 ха пријавена површина од подмерката 1.8. од дел II на оваа програма,

- од минимум 1 до максимум 10 ха пријавена површина од подмерката 1.11. од дел II на оваа програма,

- од минимум 10 до максимум 50 грла говеда од подмерката 2.1. од дел III на оваа програма,

- од минимум 101 до максимум 500 грла овци од подмерката 2.7. од дел III на оваа програма,

- од минимум 50 до максимум 150 грла кози од подмерката 2.9. од дел III на оваа програма,

- од минимум 6 до максимум 50 грла-маторици од подмерката 2.11. од дел III на оваа програма и

- од минимум 50 до максимум 100 пчелни семејства од подмерката 2.17. од дел III на оваа програма.

VII

Дел од средствата од дел I мерка 6 од оваа програма во износ од 12.000.000 денари за помош во сточарскиот сектор се наменети за покривање на административни трошоци за воспоставување и одржување на матично книговодство и трошоци за испитувања извршени за утврдување на генетскиот квалитет или приносот во сточарството, согласно член 103 став 2 алинеи 1 и 2 од Законот за земјоделство и рурален развој, а средствата ќе се реализираат со јавен конкурс согласно член 60-б од Законот за сточарство кој го спроведува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

VIII

Средствата од дел I мерка 7 од оваа програма во износ од 1.000.000 денари се наменети за финансиска поддршка за складирање на пченица од домашно производство од род 2019 година.

Корисници на средствата од дел I мерка 7 од оваа програма се земјоделски стопанства евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства кои имаат пријавена површина со пченица согласно подмерката 1.1. од оваа програма и ја имаат предадено пченицата на складиштење кај складиштарите во период од 1 август до 1 септември 2019 година, со исклучок на земјоделските стопанства кои складираат за сопствени потреби.

IX

Средствата од дел I мерка 8 од оваа програма во износ од 200.000.000 денари ќе се користат согласно член 98-в од Законот за земјоделство и рурален развој за помош за поддршка на трошоците за набавка на гориво за земјоделска механизација за земјоделски стопанства.

Помошта од ставот (1) на овој член е во висина од 30% од трошоците на земјоделските стопанства за набавка на дизел гориво за земјоделска механизација, но не повеќе од 100.000 денари по земјоделско стопанство.

X

Средствата од дел I мерка 9 од оваа програма во износ од 15.000.000 денари ќе се користат од страна на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за покривање на материјални трошоци за спроведување на оваа програма и тоа за: услуги за печатење на образци и информативни материјали и огласи потребни за спроведување на оваа програма, услуги за печатење и достава на известувања до барателите, услуги за проверка на трансакциски сметки на корисниците на програмите, набавка на гориво и патни трошоци за вршење на контролите на терен, како и трошоци поврзани со одржување на возилата, услуги за изработка, прилагодување и одржување на софтверски решенија за спроведување на оваа програма, услуги од надворешни експерти вклучително и ревизија на оваа програма, услуги за обезбедување на сателитски снимки наменети за контролите на терен, набавка на информатичка и техничка опрема наменета за спроведување на оваа програма вклучително и опрема потребна за спроведување на контролите на терен.

XI

Средствата од дел I мерка 10 од оваа програма во износ од 2.829.767.000 денари ќе се користат за исплата на финансиски средства за заостанати обврски по

мерки од Програмите за финансиска поддршка во земјоделството од 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 година.

XII

Корисници на директни плаќања од дел I мерки 1, 2, 3, 4 и 5 од оваа програма се земјоделски стопанства кои ги имаат намирено сите финансиски обврски согласно член 14-а од Законот за земјоделство и рурален развој.

Корисниците на директни плаќања од дел I мерка 2 од оваа програма се земјоделски стопанства кои имаат подмирени надоместоци и обврски кои произлегуваат од годишните наредби за здравствена заштита на животните и Законот за идентификација и регистрација на животните.

XIII

Крајниот рок за поднесување на барања за директни плаќања за мерките 1 и 2 од оваа програма е утврден во член 4 од Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година.

Крајниот рок за поднесување на барања за директни плаќања за мерката 3 од оваа програма е 31.8.2019 година.

Крајниот рок за поднесување на барања за директни плаќања за мерката 4 од оваа програма е 31.5.2019 година.

Крајниот рок за поднесување на барања за директни плаќања за мерката 5 од оваа програма е 31.5.2019 година, освен кога барањето се поднесува истовремено и за мерките 1.2., 1.7. и 1.9. за кои периодот е утврден во член 4 точки 2 и 3 од Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година.

Крајниот рок за поднесување на барања за мерката 7 од оваа програма е 15.9.2019 година.

XIV

Крајниот рок за почетокот на исплата на средствата по мерки и подмерки од оваа програма ќе се извршува според следниот распоред:

Број на мерка	Број на подмерка	Почеток на исплата
1.	1.1., 1.2., 1.4., 1.20.	Ноември 2019
	1.5., 1.6., 1.18.	февруари 2020
	1.3., 1.7., 1.9., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17., 1.19.,	мај 2020
	1.8., 1.10., 1.11., 1.12.	ноември 2019
	1.13.	април 2019
2.	2.1., 2.2., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10.,	април 2020
	2.3., 2.15.	ноември 2019
	2.4., 2.5., 2.6., 2.11., 2.12., 2.13., 2.19.	мај 2020
	2.14., 2.16., 2.17., 2.18.,	март 2020
3.	/	март 2020
4.	/	март 2020
5.	/	јуни 2020
6.	/	декември 2019
7.	/	септември 2019
8.		септември 2019
10.	/	јануари 2019

XV

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11622/1-18
5 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

409.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 238/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.2.2019 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА ЗА 2019 ГОДИНА

1. Во Програмата за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/19), во дел I во ставот 3 по алинејата 6 се додаваат четири нови алинеи 7, 8, 9 и 10, кои гласат:

„-изведување на градежни работи за адаптација на простор за детска градинка во општина Чешиново-Облешево,

- набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во општина Кавадарци с. Марена,

- набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка (дел 1) во општина Шуто Оризари,

- изведување на градежни работи за изградба на детска градинка и набавка, испорака и монтажа на опрема за детска градинка во општина Чаир,“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-840/1

5 февруари 2019 година

Скопје

Претседател на Владата

на Република Македонија,

Зоран Заев, с.р.

410.

Врз основа на член 187 став (5) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана, на 5.2.2019 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ПОВЛАСТЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОИ КОРИСТАТ ПРЕМИЈА ЗА 2019 ГОДИНА

Член 1

Со оваа програма се уредува вкупната инсталирана моќност на електроцентралите по вид на технологии за кои ќе се доделува премија по спроведена тендерска постапка и склучени договори за користење на премија во 2019 година и износот на средствата потребни за исплата на премиите за произведената и продадена електрична енергија во 2019 година.

Член 2

Средства за реализација на оваа програма изнесуваат 30.000.000 денари и се утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2019 година, раздел 10001 Министерството за економија, потпрограма 32 – Развој на енергетика, ставка 46 – Субвенции и трансфери, потставка 464 –Разни трансфери.

Средства за реализација на оваа програмата се наменети за финансиска поддршка за производство на електрична енергија од повластени производители кои користат премија како дополнителен износ на цената која ја остварил со продажбата на произведената енергија на пазарот на електрична енергија.

Член 3

Средствата утврдени во член 2 став (1) од оваа програма ќе се користат за исплата на премии за произведената и продадена електрична енергија од повластени производители кои користат премија во 2019 година.

Член 4

Корисници на средства од оваа програма се производителите на електрична енергија кои што во согласност со Законот за енергетика се стекнале со право на користење на премија.

Член 5

Средствата од член 2 став (1) на оваа програма се наменуваат за исплата на премии на повластените производители кои произведуваат електрична енергија од фотонапонски електроцентрали, со вкупна инсталирана моќност не поголема од 100MW.

Член 6

Максималниот референтен износ на фиксна премија за производство на електрична енергија во 2019 година изнесува 15€/MWh за фотонапонски електроцентрали.

Член 7

Средствата од член 2 став (1) на оваа програма се доделуваат врз основа на договори за користење на премија склучени помеѓу Министерството за економија и корисникот на средствата.

Член 8

Исплатата на средствата од член 2 став (1) на оваа програма се врши од страна на Министерството за економија на месечно ниво, врз основа на доставено барање за исплата на премија за продадена електрична енергија, произведена од сопствено производство за претходниот месец. Кон барањето се доставуваат: фактура за испорачана електрична енергија на купувачот и податоци од операторот на електропреносниот систем, односно електродистрибутивниот систем за измерена и испорачана енергија во соодветната мрежа како и друга документација согласно договорот за користење на премија склучени помеѓу Министерството за економија и корисникот на средствата. Износот за плаќање на премија се изразува во денари според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на последниот работен ден во календарскиот месец за кој се однесува фактурата.

Член 9

За начинот и динамиката за реализирањето на оваа програма се грижи Министерството за економија.

Член 10

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-1055/1

5 февруари 2019 година

Скопје

Претседател на Владата

на Република Македонија,

Зоран Заев, с.р.

411.

По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Програмата за заштита на потрошувачите за периодот 2019 – 2020 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.16/2019, направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА**НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ЗА ПЕРИОДОТ 2019-2020 ГОДИНА**

Во текстот на Програмата, во делот А.Активности за 2019 година, точка 1. Министерство за економија, на крајот кај Вкупно потребни средства, наместо „1.150.000 денари“, треба да стои „1.500.000 денари“.

Број 44-11132/2-18
1 февруари 2019 година
Скопје

Од Владата
на Република Македонија

412.

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во Годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.19/19) направена е техничка грешка, поради што се додава

ИСПРАВКА**НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, ПРОДАЖБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА**

Кон текстот на Годишната програма се доставува и Прилог 6, кој е составен дел на Годишната програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Македонија за 2019 година.

Бр. 44-11313/2-18
3 февруари 2019 година
Скопје

Од Владата
на Република Македонија

прилог 6

ГРУПА НА ОБЈЕКТИ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Земјиште (експропријација) (ден)	Геомеханички работи (ден)	Проектирање урбанистички, градежен основен проект (ден)	Ревизија (ден)	Надомест за уредување на градежно земјиште (ден)	Вредност на градежно, градежно занатлиски работи и инсталации (ден)	Надворешни приклучоци, наптерно уредување, паркинзи, контрола на бетон (ден)	Трафостаница (ден)	Дополнителни непремена работи и разни такси (ден)	Вкупно чинења на објектите (ден)	Исплатено до крај на 2018 година (ден)	Потребни средства за вкупно довршување (ден)	Потребни средства само за 2019 год. (ден)
I.1 Изградба на станбен и деловен простор наменет за продажба	71.951.066	1.731.069	82.585.471	14.732.693	816.242.389	3.446.510.612	5.548.136	22.563.559	72.419.775	4.534.284.770	35.267.167	4.499.017.603	201.468.759
II.1.1 Повеќестопански проекти за изградба на станбен и деловен простор наменет за продажба	111.992.000	13.450.534	698.520.715	135.433.941	6.387.934.209	29.612.923.193	55.039.451	153.643.959	618.281.047	37.787.219.051	12.941.877	37.774.277.175	18.761.241
II.2 Изградба на објекти за индивидуално домување	0	0	1.437.729	0	10.779.925	140.500.000	56.000	1.660.500	2.330.000	156.926.581	1.389.408	155.537.172	0
II.3 Изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи	5.855.551	4.873.344	42.288.080	2.765.209	254.569.017	2.816.748.135	230.439	51.697.340	52.879.145	3.239.679.945	1.464.206.977	1.775.472.969	310.000.000
II.4 Изградба, адаптација и реконструкција на објекти согласно донесени Одлуки на Владата на Република Македонија.										2.744.891.947	1.784.916.821	959.975.126	23.370.000
СЕ ВКУПНО	185.798.617	20.154.947	824.831.995	152.931.844	7.469.525.541	36.016.681.940	60.874.026	229.565.359	745.909.987	48.463.002.295	3.298.722.250	45.164.280.045	553.600.000

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА**413.**

Врз основа на член 151 став (2) од Законот за правда за децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/13), министерот за правда донесе

ПРОГРАМА

ЗА ОБЕСШТЕТУВАЊЕ НА ДЕТЕ КОЕ Е ЖРТВА ИЛИ Е ОШТЕТЕНО СО ДЕЈСТВИЕ КОЕ СО ЗАКОН Е ПРЕДВИДЕНО КАКО КРИВИЧНО ДЕЛО НА НАСИЛСТВО И НА ДРУГИ АКТИ НА ИНДИВИДУАЛНО ИЛИ ГРУПНО НАСИЛСТВО, ЗА 2019 ГОДИНА

I

Со оваа програма се обезбедуваат средства за обесштетување на дете кое е жртва или е оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како кривично дело на насилство и на други акти на индивидуално или групно насилство, за 2019 година.

Средствата за реализација на оваа програма се обезбедуваат во Буџетот на Република Македонија за 2019 година, раздел 07001 – Министерство за правда, Програма 10 – Администрација, Категорија 46 – субвенции и трансфери, расходна ставка 464 – Разни трансфери.

II

Средствата од делот I од оваа програма ќе се користат за обесштетување на дете кое е жртва или е оштетено со дејствие кое со закон е предвидено како кривично дело на насилство и на други акти на индивидуално или групно насилство, согласно одредбите од Законот за правда за децата.

За реализација на оваа програма од Буџетот на Република Македонија одобрени се 1.000.000,00 денари.

III

Исплатата на обесштетувањето согласно оваа програма од страна на Министерството за правда ќе се изврши најдоцна 30 дена по добивањето на конечното решение за исплата на обесштетувањето од надлежен суд.

IV

За начинот и динамиката на реализирање на оваа програма се грижи Министерството за правда.

V

Од страна на Министерството за правда до Владата на Република Македонија се доставува извештај за реализација на средствата од оваа програма, најдоцна до 31 јануари 2020 година.

VI

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 14-102/3

28 јануари 2019 година

Скопје

Министер за правда,

Д-р Рената Дескоска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА**НЕДВИЖНОСТИ****414.**

Врз основа на член 123 став (1) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16 и 64/18), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЛИ- ЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

Член 1

Во Правилникот лиценца за вршење на геодетски работи („Службен весник на Република Македонија“ број 132/13), во членот 7 став (1) алинеја 2 по зборовите „да има вработено“ се додаваат зборовите „со полно работно време“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0101-1559/1	Претседател
1 февруари 2019 година	на Управен одбор,
Скопје	Ирма Мандева, с.р.

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

415.

Комората на извршители на Република Македонија, согласно со член 74, став 2 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр. 72/16, од 12.4.2016 година и 142/16), го објавува следното

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат граѓаните на РМ кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршителот Биљана Мартиновска од Скопје, дека по исполнување на законските услови Комората ги распредели по азбучен ред на сите надлежни извршители од соодветното подрачје, согласно со предметите врз основа на член 74, став 6 од Законот за извршување ги

преземаа триесет и три надлежни извршители именувани за подрачјето на Основниот суд Скопје I – Скопје и Основен суд Скопје II – Скопје.

Комората на извршители на РМ известува дека информации за секој конкретен предмет кај кој надлежен извршител е распределен може да се пронајдат на веб-локацијата на Комората: www.kirm.mk.

Бр. 03-55/1	Комора на извршители
24 јануари 2019 година	на Република Македонија
Скопје	Претседател,
	Зоран Димов, с.р.

416.

Комората на извршители на Република Македонија, согласно со член 74, став 2 од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр. 72/16, од 12.4.2016 година и 142/16), го објавува следното

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат граѓаните на РМ кои биле странки во предметите кои се водеа во канцеларијата на извршителот Зорица Митровска од Крива Паланка, дека по исполнување на законските услови Комората ги распредели по азбучен ред на сите надлежни извршители од соодветното подрачје, согласно со предметите врз основа на член 74, став 6 од Законот за извршување ги преземаа 8 (осум) надлежни извршители именувани за подрачјето на Основниот суд во Куманово, Основен суд во Кратово и Основен суд во Крива Паланка.

Комората на извршители на РМ известува дека информации за секој конкретен предмет кај кој надлежен извршител е распределен може да се пронајдат на веб-локацијата на Комората: www.kirm.mk.

Бр. 03-56/1	Комора на извршители
24 јануари 2019 година	на Република Македонија
Скопје	Претседател,
	Зоран Димов, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.
Цената на овој број е 150 денари

ISSN 0354-1622



2019029